

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 94

Год. LXVI

Петок, 16 јули 2010

Цена на овој број е 270 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1731. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Шеф на Мисијата на Република Македонија при НАТО.....	4	1737. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2009 година и Годишниот извештај за работењето во 2009 година на ЈП за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ - Скопје.....	5
1732. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Шеф на Мисијата на Република Македонија при НАТО...	4	1738. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за утврдување на загрозени зони.....	6
1733. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кнежевството Лихтенштајн.....	5	1739. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – травертин на ДПТУ КРИН КГ ДОО увоз-извоз Прилеп на локалитетот „Поличе“ с.Манастир, општина Прилеп.....	6
1734. Одлука за давање согласност на Статутот на ЈНУ Институт за македонска литература Скопје.....	5	1740. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – подземна вода на ДПП ДАВИНА ВОДА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот „Герекарица“ с. Варвара, општина Сопиште.....	7
1735. Одлука за давање согласност на Годишна сметка и Годишен извештај за 2009 година на ЈПВ ХС „Дојранско Езеро“- Стар Дојран.....	5		
1736. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето за 2009 година на ЈПВ Лисиче – Велес.....	5		

	Стр.		Стр.
1741. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални сировини – мермер на ДПТУ „ИЛИРИЈА КОМЕРЦ“ ДООЕЛ с. Отља - Липково на локалитетот „Вуксан“, општина Куманово.....	7	1752. Одлука за утврдување на висината на интервентната цена на пченицата.....	12
1742. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина кајанит на „АЛПИНЕ БАУ Гмбх Австрија“ подружница Скопје, на локалитетот „Кашка“ с. Кишино, општина Велес..	8	1753. Одлука за основање на Национална установа – Археолошки музеј на Македонија – Скопје.....	13
1743. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на ДПТУ „БЕНТОМАК НОВА“ ДООЕЛ увоз – извоз с. Гиновце – Ранковце на локалитетот „Голем Габер“, општина Карбинци.....	8	1754. Одлука за отстапување на стоки од стоконите резерви, без надомест.....	13
1744. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални сировини оникс и травертин на „МАР-ОНИКС“ с. Витолиште, на локалитетот „Рамна Шума“ с. Бешиште, општина Прилеп.....	9	1755. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за започнување постапка за доделување концесија за вршење на работите на изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните пагишта во Република Македонија (Пакет 1).....	14
1745. Одлука за придружување кон Заедничката позиција на Советот 2008/944/ЗНБП од 8 декември 2008 година со која се дефинираат заедничките правила коишто ја пропишуваат контролата на извозот на воена технологија и опрема...	9	1756. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за започнување постапка за доделување концесија за вршење на работите на изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните пагишта во Република Македонија (Пакет 2).....	14
1746. Одлука за изменување на Одлуката за основање на технолошко индустриска развојна зона „Тетово“.....	10	1757. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и зеднички работи.....	15
1747. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија.....	10	1758. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на - Државниот завод за статистика....	20
1748. Одлука за доделување концесија за експлоатација на минералната сировина – подземна вода на ДПУТ „ВЛАМАР“ ДООЕЛ Кичево на локалитетот с.Извор, општина Другово.....	11	1759. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство.....	22
1749. Одлука за престанок и за давање на времено користење недвижна ствар на Друштвото на ликовни уметници „АРТ ВИЗИОН“ - Скопје.....	11	1760. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дирекцијата за радијациона сигурност.....	25
1750. Одлука за престанок и за давање на времено користење недвижни ствари на Друштвото на ликовни уметници на Македонија.....	12	1761. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи.....	27
1751. Одлука за воведување на мерка за заштита на пазарот на пченица и брашно, со врзување на количините на увоз на пченица и брашно, со откуп на пченица произведена во Република Македонија.....	12	1762. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање – Управата за животна средина.....	31
		1763. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за локална самоуправа.....	33
		1764. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за надворешни работи.....	35

	Стр.		Стр.
1765. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за одбрана.....	37	1777. Изменување на лиценца под број 19-1384/1 од 11.03.2008 година издадена на Друштвото за трговија и услуги "Фламинго" ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	52
1766. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за транспорт и врски.....	39	1778. Изменување на лиценца под број 19-6561/1 од 23.12.2008 година издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги Астра Електроник Компани ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	52
1767. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Царинската управа.....	41	1779. Изменување на лиценца под број 19-5299/1 од 4.09.2007 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	52
1768. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....	43	1780. Тарифник за изменување на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини	53
1769. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ – Скопје.....	45	1781. Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на регистарот на споредни казни за сторените кривични дела на правни лица.....	53
1770. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа градска општа болница 8-ми „Септември“ – Скопје.....	47	1782. Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за второ полугодие од 2010 година.....	54
1771. Програма за изменување на Програмата за превентивна здравствена заштита во Република Македонија за 2010 година.....	49	1783. Правилник за начинот и постапката за земање и чување на мостри заради издавање на решение за ставање на вино во промет.....	55
1772. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година.....	51	1784. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за земање на мостри заради добивање на решение за ставање на виното во промет...	56
1773. Изменување на лиценца под бр. 19-5306/1 од 3.11.2009 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	51	1785. Правилник за критериумите за микробиолошка и хемиска чистота на козметичките производи и методите за проверка на тие критериуми.....	58
1774. Изменување на лиценца под број 19-5711/1 од 24.11.2009 година издадена на Друштвото за трговија и услуги "Фламинго" ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	51	1786. Правилник за добрата лабораториска пракса*.....	60
1775. Изменување на лиценца под број 19-5318/1 од 4.09.2007 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	51	1787. Правилник за дополнување на Правилникот за поблиските просторни услови, опремата и кадрите за основање и работење на здравствените установи.....	67
1776. Изменување на лиценца под бр. 19-5315/1 од 4.09.2007 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	52		

	Стр.		Стр.
1788. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	67	1800. Листа на категоризирани спортисти во Република Македонија за период јануари 2010 – јуни 2010 година.....	74
1789. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	67	1801. Листа на стручни лица и тренери кои учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република Македонија.....	74
1790. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	68	1802. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	75
1791. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	68	1803. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	75
1792. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	68	1804. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	75
1793. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	68	1805. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	76
1794. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	68	1806. Национална сортна листа од Управата за семе и саден материјал.....	78
1795. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	69	1807. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас во третиот квартал од 2010 година.....	80
1796. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	69	1808. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец јуни 2010 година.....	80
1797. Правила за изменување на правилата за однесување на комисионерите и вработените во Комисијата за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 110/2006).....	69	Огласен дел	1-96
1798. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 234/2009 од 30 јуни 2009 година.....	70		
1799. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 43/2010 од 30 јуни 2010 година.....	71		

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1731.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ШЕФ НА МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ НАТО

I

Г-дин Кире Илиоски, се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Шеф на Мисијата на Република Македонија при НАТО, со седиште во Брисел.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 67
14 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

1732.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ШЕФ НА МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ НАТО

I

Г-дин Мартин Трневски, се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Шеф на Мисијата на Република Македонија при НАТО, со седиште во Брисел.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 68
14 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

1733.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КНЕЖЕСТВОТО ЛИХТЕНШТАЈН

I

Г-дин Рамадан Назифи, се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кнежеството Лихтенштајн, со седиште во Берн.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 69
14 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1734.

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/08 и 103/08) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на ЈНУ Институт за македонска литература Скопје број 01-50/5 од 10.03.2010 година, донесен од Советот на Институтот за македонска литература Скопје на седницата, одржана на 5.03.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-304/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1735.

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНА СМЕТКА И ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2009 ГОДИНА НА ЈПВ ХС „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“-СТАР ДОЈРАН

1. Со оваа одлука се дава согласност Годишната сметка и Годишниот извештај за 2009 година на ЈПВ ХС „Дојранско Езеро“-Стар Дојран бр. 02-101/1 и бр. 02-100/1 од 22.02.2010 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 22.02.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1428/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1736.

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2009 ГОДИНА НА ЈПВ ЛИСИЧЕ – ВЕЛЕС

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето за 2009 година на ЈПВ Лисиче – Велес, бр.02-257/2 и 02-257/3 од 10.06.2010 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 10.06.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1495/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1737.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2009 ГОДИНА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2009 ГОДИНА НА ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка за 2009 година и Годишниот извештај за работењето во 2009 година на ЈП за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ - Скопје, бр. 02-

1329/3 од 11.06.2010 година и бр.02-282/4 од 24.02.2010 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1954/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1738.

Врз основа на член 67, став 1 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04 и 86/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАГРОЗЕНИ ЗОНИ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на загрозени зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/2005).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2940/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1739.

Врз основа на член 10, став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТРАВЕРТИН НА ДПТУ КРИН КГ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПОЛИЧЕ” С.МАНАСТИР, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. На ДПТУ КРИН КГ ДОО увоз-извоз Прилеп му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини – травертин на локалитетот “Поличе” с.Манастир, општина Прилеп.

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0,65 \text{ km}^2$ и е определен со координатни точки меѓусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во табелава, и тоа:

Точка	Координата <u>у</u>	Координата <u>х</u>
T-1	7.561.780,00	4.559.560,00
T-2	7.561.200,00	4.559.700,00
T-3	7.561.100,00	4.559.900,00
T-4	7.560.750,00	4.560.060,00
T-5	7.560.900,00	4.560.500,00
T-6	7.561.180,00	4.560.600,00
T-7	7.561.380,00	4.560.260,00
T-8	7.561.800,00	4.560.280,00
T-9	7.561.740,00	4.559.940,00
T-10	7.561.900,00	4.559.800,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2 години, без можност за продолжување.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералната сировина – травертин на локалитетот “Поличе” с.Манастир, општина Прилеп.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 600.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните сировини е 120 дена по истекот на концесијата.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3392/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1740.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА ДПП ДАВИНА ВОДА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГЕРЕКАРИЦА“ С. ВАРВАРА, ОПШТИНА СОПИШТЕ**

1. На ДПП ДАВИНА ВОДА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини – подземна вода на локалитетот “Герекарица“ с. Варвара, општина Сопиште.

2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0,0004 \text{ km}^2$ и е определен со координатни точки меѓусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во табелава, и тоа:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.641.229,00	7.536.946,00
T-2	4.641.233,00	7.536.979,00
T-3	4.641.225,00	7.536.981,00
T-4	4.641.219,00	7.536.969,00
T-5	4.641.222,00	7.536.968,00
T-6	4.641.213,00	7.536.948,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2 години, без можност за продолжување.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералната сировина – подземна вода на локалитетот “Герекарица“ с. Варвара, општина Сопиште.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 60.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните сировини е 120 дена по истекот на концесијата.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3393/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1741.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ – МЕРМЕР НА ДПТУ „ИЛИРИЈА КОМЕРЦ“ ДООЕЛ С.ОТЉА-ЛИПКОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ВУКСАН”, ОПШТИНА КУМАНОВО**

1. На ДПТУ „ИЛИРИЈА КОМЕРЦ“ ДООЕЛ с.Отља-Липково, му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини – мермер на локалитетот “Вуксан”, општина Куманово.

2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0,95 \text{ km}^2$ и е определен со координатни точки меѓусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во табелава, и тоа:

Точка	Координата y	Координата X
T-1	7.544.190,00	4.666.590,00
T-2	7.544.750,00	4.666.820,00
T-3	7.545.270,00	4.665.390,00
T-4	7.544.650,00	4.665.170,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2 години, без можност за продолжување.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералната сировина – мермер на локалитетот “Вуксан”, општина Куманово.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 105.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните сировини е 120 дена по истекот на концесијата.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-3395/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1742.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/2010) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА КАЈАНИТ НА „АЛПИНЕ БАУ ГМБХ АВСТРИЈА „ПОДРУЖНИЦА СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАШКА“ С. КИШИНО, ОПШТИНА ВЕЛЕС

1. На „АЛПИНЕ БАУ Гмбх Австрија“ подружница Скопје, му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина - кајанит на локалитетот „Кашка“ с.Кишино, општина Велес.

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 2,62 \text{ km}^2$ определен со координатни точки меѓусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во табелава, и тоа:

Точка	Координата X	Координата Y
Т-1	4.619.200,00	7.576.000,00
Т-2	4.619.500,00	7.577.000,00
Т-3	4.619.900,00	7.577.750,00
Т-4	4.620.500,00	7.577.750,00
Т-5	4.621.500,00	7.576.000,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2 години, без можност за продолжување.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини утврдување на рудните резерви на минералната сировина - кајанит на локалитетот “Кашка”, с. Кишино, општина Велес.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 1.845.000,00 денари, субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минерални сировини е 120 дена по истекот на концесијата.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-3468/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1743.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДПТУ „БЕНТОМАК НОВА“ ДООЕЛ УВОЗ – ИЗВОЗ С. ГИНОВЦЕ – РАНКОВЦЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГОЛЕМ ГАБЕР“, ОПШТИНА КАРБИНЦИ

1. На ДПТУ „БЕНТОМАК НОВА“ ДООЕЛ увоз – извоз с. Гиновце – Ранковце му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини – варовник на локалитетот “Голем Габер“, општина Карбинци.

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 1,31 \text{ km}^2$ определен со координатни точки меѓусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата X	Координата Y
Т-1	4.622.200,00	7.608.700,00
Т-2	4.623.750,00	7.608.475,00
Т-3	4.623.750,00	7.610.200,00
Т-4	4.623.500,00	7.610.200,00
Т-5	4.623.025,00	7.609.075,00
Т-6	4.622.200,00	7.609.100,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2 години, без можност за продолжување.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини утврдување на рудните резерви на минералната сировина – варовник на локалитетот „Голем Габер“, општина Карбинци.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 100.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните сировини е 120 дена по истекот на концесијата.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3469/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1744.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ОНИКС И ТРАВЕРТИН НА „МАР-ОНИКС“ С. ВИТОЛИШТЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РАМНА ШУМА“ С. БЕШИШТЕ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. На „МАР-ОНИКС“ с.Витолиште, му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини - оникс и травертин на локалитетот „Рамна Шума“ с. Бешиште, општина Прилеп.

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0,79 \text{ km}^2$ определен со координатни точки меѓусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во табелава, и тоа:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.557.000,00	7.563.125,00
T-2	4.557.000,00	7.563.000,00
T-3	4.557.500,00	7.563.000,00
T-4	4.557.680,00	7.563.150,00
T-5	4.557.500,00	7.564.500,00
T-6	4.557.300,00	7.564.500,00
T-7	4.557.300,00	7.564.985,00
T-8	4.557.114,00	7.563.985,00
T-9	4.557.099,00	7.563.841,00
T-10	4.556.850,00	7.563.470,00
T-11	4.556.700,00	7.563.500,00
T-12	4.556.700,00	7.563.170,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2 години, без можност за продолжување.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини утврдување на рудните резерви на минералните сировини - оникс и травертин на локалитетот „Рамна Шума“ с. Бешиште, општина Прилеп.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 310.000,00 денари, субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минерални сировини е 120 дена по истекот на концесијата.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведување над концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3470/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1745.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10) и член 7 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји - членки („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРИДРУЖУВАЊЕ КОН ЗАЕДНИЧКАТА ПОЗИЦИЈА НА СОВЕТОТ 2008/944/ЗНБП ОД 8 ДЕКЕМВРИ 2008 ГОДИНА СО КОЈА СЕ ДЕФИНИРААТ ЗАЕДНИЧКИТЕ ПРАВИЛА КОИШТО ЈА ПРОПИШУВААТ КОНТРОЛАТА НА ИЗВОЗОТ НА ВОЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И ОПРЕМА

Член 1

Република Македонија се придружува кон Заедничката позиција на Советот 2008/944/ЗНБП од 8 декември 2008 година со која се дефинираат заедничките правила коишто ја пропишуваат контролата на извозот на воена технологија и опрема.

Член 2

Владата на Република Македонија ќе ги преземе неопходните мерки за усогласување на релевантните национални политики со целите на Заедничката позиција.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3480/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1746.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10) и член 12 став 4 и член 23 став 2, 3 и 4 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08 и 139/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА
ЗОНА „ТЕТОВО“

Член 1

Во Одлуката за основање на Технолошко индустриска развојна зона „Тетово“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/10) член 4, став 2 се менува и гласи:

„Технолошко индустриската развојна зона „Тетово“ се основа на земјиште сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 96 74 75 м², која претставува:

-КП: 4, 5/2, 6, 7, 8, 24, 133 и 140, со површина од вкупно 96 74 75 м², опишани во Имотен лист број 1196, во КО Сараќино и Геодетскиот елаборат за посебни намени со нумерички податоци за реализација на Технолошко индустриска развојна зона „Тетово“ издаден од Агенцијата за катастар на недвижности со бр. 09-7312/6 од 15.06.2010 година и Геодетски елаборат за експропријација, одобрен од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Тетово со бр. 1209-517/1 од 13.08.2007 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3564/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1747.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАБИ-
НЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник – Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

МОДЕЛ	Сериски бр.	Инвентарен бр.	Оптички глушец	Полнач-Инвентарен бр.	Торба за преносен компјутер
Ф Сименс АМИЛО Про В 800	YBEU014443	60037	Оптички глушец	Amilo Pro – 060203	Торба за преносен компјутер
Ф Сименс АМИЛО Про В 800	YBEU014424	60061	Оптички глушец	Amilo Pro – 060200	Торба за преносен компјутер
Ф Сименс АМИЛО Про В 800	YBEU014427	60060	Оптички глушец	Amilo Pro – 060211	Торба за преносен компјутер
Ф Сименс АМИЛО Про В 800	YBEU014402	60017	Оптички глушец	Amilo Pro – 060222	Торба за преносен компјутер
Ф Сименс АМИЛО Про В 800	YBEU014441	60071	Оптички глушец	Amilo Pro – 060209	Торба за преносен компјутер
Ф Сименс АМИЛО Про В 800	YBEU014404	60013	Оптички глушец	Amilo Pro – 060220	Торба за преносен компјутер

Член 2

Државните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на времено користење на период од шест месеци без надомест на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија, од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 3

Генералниот секретар на Владата на Република Македонија ќе склучи договор со Генералниот секретар на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија, со кој ќе се уредат правата и обврските за користење на движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3582/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1748.

Врз основа на член 29 став 8 од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА ДПУТ „ВЛАМАР“ ДООЕЛ КИЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ С.ИЗВОР, ОПШТИНА ДРУГОВО

1. На ДПУТ „ВЛАМАР“ ДООЕЛ Кичево се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – подземна вода на локалитетот с.Извор општина Другово, просторот е определен со координатни точки меѓусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата X	Координата Y
Т-1	4.592.766,00	7.484.813,00
Т-2	4.592.778,00	7.484.788,00
Т-3	4.592.820,00	7.484.830,00
Т-4	4.592.767,00	7.484.874,00

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,002 \text{ км}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

4. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/07, 19/09, 105/09 и 60/2010).

5. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на концесиските надоместоци ќе се определат во Договорот за концесија за експлоатација.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-3638/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1749.

Врз основа на член 16 став 2, 20 став 1 и 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА ДРУШТВОТО НА ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ „АРТ ВИЗИОН“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија – Скопје, имот во сопственост на Република Македонија, му престанува користењето на недвижната ствар од 21 м² од објектот на ул. „Покриена Чаршија“ бр.37Б/3-Скопје, евидентирана во Имотен лист бр.55801, Катастарска парцела 9106 зрг.3, кат 01 и пр. лп 5, Катастарска општина Центар 1.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава на времено користење за време од десет години, без надоместок, на Друштвото на ликовни уметници „АРТ ВИЗИОН“ - Скопје.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар опишана во член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Друштвото на ликовни уметници „АРТ ВИЗИОН“-Скопје и Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија – Скопје, во рок од 30 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3674/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1750.

Врз основа на член 16 став 2, 20 став 1 и 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРУШТВО-
ТО НА ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија – Скопје, имот во сопственост на Република Македонија, му престанува користењето на недвижните ствари:

- 70 м2 од објектот на ул. „Покриена Чаршија“ бр.37Б-Скопје, евидентирана во Имотен лист бр.54458, Катастарска парцела 9106, згр. 1 вл. 001, кат 01 и пр. стан 09, Катастарска општина Центар 1;

- 22 м2 од објектот на ул. „Покриена Чаршија“ - Скопје, евидентирана во Имотен лист бр.54350, Катастарска парцела 9106, згр. 1, вл. 001, кат 01 и пр. стан 08, Катастарска општина Центар 1 и

- 14 м2 од објектот на ул. „Покриена Чаршија“ бр. 37Б - Скопје, евидентирана во Имотен лист бр.54936, Катастарска парцела 9106, згр.5, вл.1, кат 01 и пр. стан 7, Катастарска општина Центар 1.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука, се даваат на времено користење за време од десет години, без надоместок, на Друштвото на ликовни уметници на Македонија.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари опишано во член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Друштвото на ликовни уметници на Македонија и Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија – Скопје, во рок од 30 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3674/2
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1751.

Врз основа на член 46, став 4 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКА ЗА ЗАШТИТА НА
ПАЗАРОТ НА ПЧЕНИЦА И БРАШНО, СО ВРЗУ-
ВАЊЕ НА КОЛИЧИНИТЕ НА УВОЗ НА ПЧЕ-
НИЦА И БРАШНО, СО ОТКУП НА ПЧЕНИЦА
ПРОИЗВЕДЕНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се воведува посебна мерка за заштита на пазарот на меркантилна пченица и брашно од пченица, со врзување на дозволените количини на увоз на меркантилна пченица и брашно од пченица, со откуп на количини меркантилна пченица произведени во Република Македонија, а заради надминување на опасноста од сериозни нарушувања на пазарот и загрозување на целите на националната земјоделска политика.

Член 2

Увозот на меркантилна пченица се поврзува со извршен откуп на пченица од род 2010 година од домашно производство, со право на увоз на 1 килограм на 3 килограми извршен откуп.

Увозот на брашно од пченица се поврзува со извршен откуп на пченица од род 2010 година од домашно производство, со право на увоз на 1 килограм на 4 килограми извршен откуп.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3767/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1752.

Врз основа на член 40, став 2 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА
ИНТЕРВЕНТНАТА ЦЕНА НА ПЧЕНИЦАТА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува интервентната цена на пченицата за спроведување на интервентен откуп за количини согласно потребите на стоковни резерви за 2010 година, а заради нарушување на односот помеѓу понудата и побарувачката и стабилизација на пазарот со пченица.

Член 2

Интервентната цена на пченицата од род 2010 година изнесува 9 денари за килограм меркантилна пченица.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3767/2
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1753.

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05 и 24/07) и член 6 став 2 од Законот за музеите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04 и 89/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА
– АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА –
СКОПЈЕ

Член 1

Заради заштита, истражување, собирање, средување, стручно и научно обработување и проучување, како и соодветно презентирање на археолошки предмети од исклучително значење за Република Македонија, се основа Национална установа – Археолошки музеј на Македонија – Скопје, како непрофитна установа од областа на културата.

Член 2

Основна дејност на Националната установа – Археолошки музеј на Македонија – Скопје е музејска дејност.

Член 3

Називот на Националната установа гласи: Република Македонија Национална установа – Археолошки музеј на Македонија – Скопје.

Седиштето на Националната установа е на Кеј Димитар Влахов б.б. – Скопје.

Член 4

Министерот за култура во рок од една (1) година од денот на влегување во сила на оваа одлука ќе именува вршител на должноста директор на Националната установа, како одговорно лице кое ќе ги врши работите на претставување и застапување на Националната установа до нејзиното конституирање.

Министерот за култура во рок од една (1) година од денот на влегување во сила на оваа одлука, ќе именува управен одбор на Националната установа, согласно со член 35 од Законот за културата.

Член 5

Управниот одбор на Националната установа во рок од 30 дена од денот на неговото именување, по предлог на вршителот на должноста директор, ќе го донесе Статутот на Националната установа.

Член 6

Министерството за култура во рок од осум дена од денот на дадената согласност на Статутот распишува Конкурс за избор на директор на Националната установа.

Член 7

Средствата и имотот за работа на Националната установа ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за култура, како и од други извори.

Член 8

Упис во Централниот регистар на Република Македонија ќе се изврши во рок од 60 дена од денот на изборот на директор на Националната установа.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3799/1
29 јуни 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1754.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08 и 77/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА СТОКИ ОД СТОКОВНИТЕ
РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 200.000 литри Еуродинзел БС, 160.000 литри Екстра лесно ЕЛ-1 и 20.000 литри Еуросупер БС-95 од стоконните резерви без надомест на ЈП „Македонијапат“–Скопје.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3970/1
5 јули 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1755.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) и член 11 став 1 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ, НАПЛАТА НА ПАТАРИНА И КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПАКЕТ 1)

Член 1

Во Одлуката за започнување постапка за доделување концесија за вршење на работите на изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта во Република Македонија (Пакет 1) бр. 19-5661/1 од 6.11.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 134/09, 153/09, 21/10, 42/10, 59/10 и 66/10) во член 6 ставот 2 се менува и гласи: „Рокот за спроведување на постапката ќе изнесува најмногу 605 дена од денот на објавувањето на јавниот повик за доставување барања за учество во постапката во „Службен весник на Република Македонија“, при што:“, а алинејата 2 се менува и гласи:

- рокот за избор на способни кандидати е 150 дена од истекот на рокот за поднесување барања за учество во постапката;

По став 6 се додава нов став 7 кој гласи:

„Дополнување на барањето за учество во постапката може да се врши и по истекот на рокот за доставување барање за учество во постапката на начин определен во документацијата за доставување на барања за учество која е составен дел на јавниот повик.“

Ставот 7 станува став 8.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4008/2
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1756.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) и член 11 став 1 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ, НАПЛАТА НА ПАТАРИНА И КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПАКЕТ 2)

Член 1

Во Одлуката за започнување постапка за доделување концесија за вршење на работите на изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта во Република Македонија (Пакет 2) бр. 19-5661/2 од 6.11.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ број 134/09, 153/09, 21/10, 42/10, 59/10 и 66/10) во член 6 ставот 2 се менува и гласи: „Рокот за спроведување на постапката ќе изнесува најмногу 605 дена од денот на објавувањето на јавниот повик за доставување барања за учество во постапката во „Службен весник на Република Македонија“, при што:“, а алинејата 2 се менува и гласи:

- рокот за избор на способни кандидати е 150 дена од истекот на рокот за поднесување барања за учество во постапката;

По став 6 се додава нов став 7 кој гласи :

„Дополнување на барањето за учество во постапката може да се врши и по истекот на рокот за доставување барање за учество во постапката на начин определен во документацијата за доставување на барања за учество која е составен дел на јавниот повик.“

Ставот 7 станува став 8.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4008/3
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1757.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗЕДНИЧКИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - компјутерска опрема и тоа:

опис	п/н	количина	сер. бр.
1. Сервери (Database servers)		2	
Сервери (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	2	CZC8511NZQ CZC8511P01
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	2	GB8901DPCR GB8901DPCM
Работна меморија (HP 4GB FBD PC2-5300 2x2GB Kit)	397413-B21	8	2CW85206SP 2CW85206SJ 2CW85206WC 2CW85206WD 2CW85206XR 2CW85206XS 2CW85206XU 2CW85206XW
Тврд диск (HP 146GB 10k 2.5 SAS HP SP HDD)	431958-B21	8	SGJ848V7BC SGJ848V7BH SGJ848V79C SGJ848V79J SGJ848V79P SGJ848V7A7 SGJ848V7AB SGJ848V7AH
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	2	-
Адаптер (HP FC1142SR 4Gb PCI-E HBA)	AE311A	4	MY50842FB8 MY50842FD0 MY50842FMY MY50842FN1
Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Ent 2008 OLP NL GOVT)	P72-03236	2	-
2. Уред за складирање на податоци (HP StorageWorks 4400 Enterprise Virtual Array Storage System)		1	
Контролен уред за управување со тврди дискови (HP EVA4400 Dual Controller Array)	AG637A	1	SGA84801HD
Уред за поврзување за тврди дискови(HP M6412 Fibre Channel Drive Enclosure)	AG638A	3	SGA84702EN SGA84800S4 SGA84800S6

опис	п/н	коли- чина	сер. бр.
Тврд диск (HP 146GB 15K FC EVA M6412 Enc HDD)	AG556A	33	SG88470CCP SG88470CCV SG88470CD0 SG88470CD1 SG88470CEF SG88470CKZ SG88470CL1 SG88470CL2 SG88470CL7 SG88470CL8 SG88470CLB SG88470CLD SG88470CLZ SG88470CN0 SG88470CNM SG88470CPK SG88470CPM SG88470CPN SG88470CPU SG88470CPX SG88470CR2 SG88470CR4 SG88470CRC SG88470CRF SG88470CRJ SG88470CRN SG88470CRT SG88470CS2 SG88470CS8 SG88470CSZ SG88470CT3 SGS84709G4 SGS84709NF
Уред за оптичко поврзување (HP StorageWorks 4/8 SAN Switch)	A8000A	1	
Оптички модул (HP 4GB SW Single Pack SFP Transceiver)	A7446B	8	
Упатство за употреба и инсталација (HP Smartstart for EVA V2.1 E-Media Kit)	T5505CAE	1	
Софтвер за уред за складирање податоци (HP Business Copy EVA4400 Unlim E-LTU)	T5476AAE	1	
Софтвер за уред за складирање податоци (HP CV EVA 4400 Unlimited E-LTU)	T5497AAE	1	
3.Сервери (FTP, WEB, Mail servers)		2	
Сервери (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	2	CZC8511P53 CZC8511NR0
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	2	GB8901DPCN GB8901DPCP
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	2	2CW85206KD 2CW85206KE
Работна меморија (HP 4GB FBD PC2-5300 2x2GB Kit)	397413-B21	2	2CW85206XX 2CW85206XZ

опис	п/н	количина	сер. бр.
Тврд диск (HP 146GB 10k 2.5 SAS HP SP HDD)	431958-B21	8	SGJ848V7GH SGJ848V78M SGJ848V790 SGJ848V796 SGJ848V7HD SGJ848V7HK SGJ848V7HP SGJ848V7HV
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	2	
Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)	P73-04226	2	
Лиценца за апликација (Exchange Svr 2007 OLP NL GOVT)	312-03504	1	
Лиценца за апликација (Exchange Standard CAL 2007 OLP NL GOVT Device CAL)	381-03172	250	
4. Радиус сервер (Radius server)		2	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	2	CZC8511NR6 CZC8511POF
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	2	GB8901DPCK GB8901DPCK
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	2	2CW85206KF 2CW85206KG
Тврд диск (HP 72GB 15k 2.5 SAS HP SP HDD)	431935-B21	4	PHD850X35F PHD850X35H PHD850X35L PHD850X35M
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	2	
Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)	P73-04226	2	
5. Сервер (Backup server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511P15
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8901DPCL
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	1	2CW85206L6
Тврд диск (HP 72GB 15k 2.5 SAS HP SP HDD)	431935-B21	2	PHD850X3LJ PHD850X3LK
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	
Адаптер (HP SC44Ge Host Bus Adapter)	416096-B21	1	
Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)	P73-04226	1	
Софтвер за сервер (SYMC BACKUP EXEC SERVER 12.5 WIN PER SERVER BNDL STD LIC GOV BAND S BASIC 12MO)	14348120	1	
Софтвер за апликација (SYMC BACKUP EXEC AGENT FOR MSFT SQL 12.5 WIN PER SERVER BNDL STD LIC GOV BAND S BASIC 12MO)	14355693	2	
Софтвер за апликација (SYMC BACKUP EXEC AGENT FOR MSFT EXCHANGE 12.5 WIN PER SERVER BNDL STD LIC GOV BAND S BASIC 12MO)	14354238	1	
Софтвер за апликација (SYMC BACKUP EXEC AGENT FOR WINDOWS SYSTEMS 12.5 WIN PER SERVER BNDL STD LIC GOV BAND S BASIC 12MO)	14353962	5	

опис	п/н	коли- чина	сер. бр.
Софтвер за апликација (SYMC BACKUP EXEC OPTION LIBRARY EXPANSION 12.5 WIN PER DEVICE BNDL STD LIC GOV BAND S BASIC 12MO)	14354671	1	
6. Уред за правење резервна копија на податоци (Backup device)		1	
Софтвер за уред со касети за правење резервна копија на податоци (HP MSL2024 Ultr 920 SAS Tape Library)	AH559A	1	DEC85001WR
Уред со касети за правење резервна копија на податоци (HP MSL2024/4048/8096 Ultr 920 SAS Drive)	AH562A	1	HU10838A67
Кабел (HP External SAS to mini-SAS Fanout Cable)	AH587A	1	
Касета за снимање (HP Ultrium 800GB RW Data Cartridge)	C7973A	10	
7. Сервер (Application server)		2	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	2	CZC8511P16 CZC8511P51
Дополнителен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	2	GB8901DPCF GB8901DPCH
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	2	2CW85206L7 2CW85206L9
Работна меморија (HP 4GB FBD PC2-5300 2x2GB Kit)	397413-B21	2	2CW85206Y0 2CW85206Y1
Тврд диск (HP 146GB 10k 2.5 SAS HP SP HDD)	431958-B21	8	SGJ848V7JE SGJ848V7JT SGJ848V7JW SGJ848V7JZ SGJ848V7KJ SGJ848V7KR SGJ848V7L4 SGJ848V7MB
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	2	
Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)	P73-04226	2	
8. Уред за непрекинато напојување (UPS)		1	
Уред за непрекинато напојување (HP R8000/3 Intl UPS)	AF432A	1	
9. Ормар за сместување на сервери со дополнителни делови (Rack and accessories)		1	
Ормар (HP Universal Rack 10642 G2 Shock Rack)	AF002A	1	GB485000LG
Монтажен монитор (HP TFT7600 Rckmnt Kybd 17in Intl Monitor)	AG066A	1	2C4635013T
Серверска конзола за поврзување (HP CAT5 0x1x8 KVM Server Console Switch)	336044-B21	2	HUD847GCJK HUD847GCKW
Уред за напонска дистрибуција (HP 32A High Voltage Modular PDU)	252663-B31	2	2CJ8370410 2CJ8370411
Ормар (HP Rack Grounding Kit)	AF074A	1	
Стабилизатор (HP 10K G2 600W Stabilizer Kit)	AF062A	1	
Дополнителен дел за ормар (HP 10642 G2 Sidepanel Kit)	AF054A	1	
Кабел (HP IP CAT5 Qty-8 12ft/3.7m Cable)	263474-B23/8	9	
Кабел (5m SW LC/LC FC Cable ALL)	221692-B22	4	
Кабел (Storage Works LC/LC 2m Cable)	221692-B21	4	

опис	п/н	коли- чина	сер. бр.
Адаптер за поврзување со серверска конзола (HP IP Console 1 pack Interface Adapter)	262588-B21	1	
Адаптер за поврзување со серверска конзола (HP IP Console 8 pack Interface Adapter)	262587-B21/8	8	
Софтвер (Microsoft Biztalk Server 2006 R2 Enterprise Edition), Софтверски модули и лиценци за СОА медијаторски дел за централната локација и софтверски workflow management дел за централната локација		1	
Софтвер (Microsoft Biztalk Server 2006 R2 Standard), софтверски модули и лиценци за СОА медијаторски дел за институциите кои се дел од ИСИГУ, софтверски workflow management дел за институциите во ИСИГУ		1	
Софтвер (MS SQL 2005 Standard Edition, Database software, 2 processor licence for cluster configuration for the servers (Anex 1)		1	

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Службата за општи и заеднички работи, за потребите на Националниот координативен центар за гранично управување.

Член 3

Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3417/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1758.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - компјутерска опрема и тоа:

опис	п/н	количина	сер. бр.
Сервер (LDAP server)		1	
Сервер(HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511P52
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCWX
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	1	TWW85206SA
Тврд диск (HP 72GB 15k 2.5 SAS HP SP HDD)	431935-B21	2	PHD850X3M0 PHD850X3M7
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	165844
Адаптер (HP SC11Xe HBA)	412911-B21	1	KWI30S
Касета за снимање (HP Ultrium 1 200GB Data Cartridge)	C7971A/20	5	
<i>Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)</i>	<i>P73-04226</i>	<i>1</i>	
Сервер (Application Server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511P4Z
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCX4
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	3	TWW85206SB TWW85206SC TWW85206SD
Адаптер (HP 146GB 10k 2.5 SAS HP SP HDD)	431958-B21	4	SGJ848V7B6 SGJ848V7JP SGJ848V7K9 SGJ848V7LA
Оптичка меморија (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	165863
<i>Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)</i>	<i>P73-04226</i>	<i>1</i>	
Уред за непрекинато напојување (UPS)		1	
Уред за непрекинато напојување (HP R3000 2U DTC Intl UPS)	AF414A	1	MX18391355

опис	п/н	количина	сер. бр.
Ормар за сместување на сервери со дополнителни делови (Rack and Accessories)		1	
Ормар за сместување на сервери (HP 10622 G2 Pallet Rack)	AF021A	1	
Монтажен монитор (HP TFT7600 Rckmnt Kybd 17in Intl Monitor)	AG066A	1	2C48370KJ7
Серверска конзола за поврзување (HP CAT5 0x1x8 KVM Server Console Switch)	336044-B21	1	HUD848GDE6
Уред за напонска дистрибуција (HP 16A High Voltage Modular PDU)	252663-B24	1	
Адаптер за поврзување со серверска конзола (HP IP Console 8 pack Interface Adapter)	262587-B21/8	2	
Кабел (HP IP CAT5 Qty-8 12ft/3.7m Cable)	263474-B23/8	2	
Надворешен уред за снимање податоци на касети (HP Ultrium 232 External Tape Drive)	DW065B	1	HU10846MYN

Член 2

Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот завод за статистика.

Член 3

Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склучува договор со директорот на Државниот завод за статистика, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3417/2
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1759.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - компјутерска опрема и тоа:

опис	п/н	количина	сер. бр.
1. Сервер (LDAP server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511NZN
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCTF
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	1	TWW85206MH
Тврд диск (HP 72GB 15k 2.5 SAS HP SP HDD)	431935-B21	2	PHD850X3JJ PHD850X3LT
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	165841
Адаптер (HP SC11Xe HBA)	412911-B21	1	KWIZXR
Касета за снимање (HP Ultrium 1 200GB Data Cartridge)	<i>C7971A/20</i>	5	
<i>Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)</i>	<i>P73-04226</i>	<i>1</i>	
2. Сервер (Application Server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511NQN
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCTN
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	3	TWW85206MS TWW85206MT TWW85206NN
Тврд диск (HP 146GB 10k 2.5 SAS HP SP HDD)	431958-B21	4	SGJ848V78T SGJ848V7BP SGJ848V7AZ SGJ848V78F
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	165858
<i>Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT</i>	<i>P73-04226</i>	<i>1</i>	
3. Уред за непрекинато напојување (UPS)		1	
HP R3000 2U DTC Intl UPS	AF414A	1	MX18391358
4. Ормар за сместување на сервери со дополнителни делови (Rack and Accessories)		1	
Ормар за сместување на сервери (HP 10622 G2 Pallet Rack)	AF021A	1	GB484700P3
Монтажен монитор (HP TFT7600 Rckmnt Kybd 17in Intl Monitor)	AG066A	1	2C48460YGL

опис	п/н	коли-чина	сер. бр.
Серверска конзола за поврзување (HP CAT5 0x1x8 KVM Server Console Switch)	336044-B21	1	HUD8486DDV
Уред за напонска дистрибуција (HP 16A High Voltage Modular PDU)	252663-B24	1	
Адаптер за поврзување со серверска конзола (HP IP Console 8 pack Interface Adapter)	262587-B21/8	2	
Кабел (HP IP CAT5 Qty-8 12ft/3.7m Cable)	263474-B23/8	2	
Надворешен уред за снимање податоци на касети (HP Ultrium 232 External Tape Drive)	DW065B	1	HU10846MYD

опис	п/н	коли-чина	сер. бр.
Сервер (LDAP server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511NQS
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCWK
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	1	TWW85206S6
Тврд диск (HP 72GB 15k 2.5 SAS HP SP HDD)	431935-B21	2	PHD850X3M8 PHD850X3LP
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	165860
Адаптер (HP SC11Xe HBA)	412911-B21	1	KWI0I9
Касета за снимање (HP Ultrium 1 200GB Data Cartridge)	C7971A/20	5	
Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)	P73-04226	1	
Сервер (Application Server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511NNT
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCWS
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	3	TWW85206S7 TWW85206S8 TWW85206S9
Тврд диск (HP 146GB 10k 2.5 SAS HP SP HDD)	431958-B21	4	SGJ848V7AL SGJ848V7A2 SGJ848V79W SGJ848V7BT
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	166594
Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)	P73-04226	1	
Уред за непрекинато напојување (UPS)		1	
Уред за непрекинато напојување (HP R3000 2U DTC Intl UPS)	AF414A	1	MX18391357
Ормар за сместување на сервери со дополнителни делови (Rack and Accessories)		1	
Ормар за сместување на сервери (HP 10622 G2 Pallet Rack)	AF021A	1	GB4845100DU
Монтажен монитор (HP TFT7600 Rckmnt Kybd 17in Intl Monitor)	AG066A	1	2C48450Y7C
Серверска конзола за поврзување (HP CAT5 0x1x8 KVM Server Console Switch)	336044-B21	1	HUD8486D8F
Уред за напонска дистрибуција (HP 16A High Voltage Modular PDU)	252663-B24	1	

опис	п/н	коли- чина	сер. бр.
Адаптер за поврзување со серверска конзола (HP IP Console 8 pack Interface Adapter)	262587-B21/8	2	
Кабел (HP IP CAT5 Qty-8 12ft/3.7m Cable)	263474-B23/8	2	
Надворешен уред за снимање податоци на касети (HP Ultrium 232 External Tape Drive)	DW065B	1	HU10846MY7

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за здравство.

Член 3

Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склучува договор со министерот за здравство, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3417/3
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1760.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари компјутерска опрема и тоа:

опис	п/н	количина	сер. бр.
Сервер (LDAP server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511P05
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCW4
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	1	TWW85206S2
Тврд диск (HP 72GB 15k 2.5 SAS HP SP HDD)	431935-B21	2	PHD850X3LN PHD850X3LZ
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	166045
Адаптер (HP SC11Xe HBA)	412911-B21	1	KWI2U6
Касета за снимање (HP Ultrium 1 200GB Data Cartridge)	<i>C7971A/20</i>	5	
<i>Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)</i>	<i>P73-04226</i>	<i>1</i>	
Сервер (Application Server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511NZH
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCWC
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	3	TWW85206S3 TWW85206S4 TWW85206S5
Тврд диск (HP 146GB 10k 2.5 SAS HP SP HDD)	431958-B21	4	SGJ848V7NK SGJ848V7JH SGJ848V7J0 SGJ848V7KE
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	165866
<i>Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)</i>	<i>P73-04226</i>	<i>1</i>	
Уред за непрекинато напојување (UPS)		1	
Уред за непрекинато напојување (HP R3000 2U DTC Intl UPS)	AF414A	1	MX18391961
Ормар за сместување на сервери со дополнителни делови (Rack and Accessories)		1	
Ормар за сместување на сервери (HP 10622 G2 Pallet Rack)	AF021A	1	GB485100ZN

опис	п/н	коли- чина	сер. бр.
Монтажен монитор (HP TFT7600 Rckmnt Kybd 17in Intl Monitor)	AG066A	1	2C48370KJ6
Серверска конзола за поврзување (HP CAT5 0x1x8 KVM Server Console Switch)	336044-B21	1	HUD848GDDW
Уред за напонска дистрибуција (HP 16A High Voltage Modular PDU)	252663-B24	1	
Адаптер за поврзување со серверска конзола (HP IP Console 8 pack Interface Adapter)	262587-B21/8	2	
Кабел(HP IP CAT5 Qty-8 12ft/3.7m Cable)	263474-B23/8	2	
Надворешен уред за снимање податоци на касети (HP Ultrium 232 External Tape Drive)	DW065B	1	HU10846MY4

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Дирекцијата за радијациона сигурност.

Член 3

Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склучува договор со директор на Дирекцијата за радијациона сигурност, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3417/4
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1761.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - компјутерска опрема и тоа:

опис	п/н	количина	сер. бр.
Сервер (LDAP server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511P0D
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCSD
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	1	2CW85206KR
Тврд диск (HP 72GB 15k 2.5 SAS HP SP HDD)	431935-B21	2	2AAKN01CXWU70T (PHD850X3LV) 2AAKN01CXWU70X (PHD850X3JS)
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	146175
Адаптер (HP SC11Xe HBA)	412911-B21	1	KWIOE7
Касета за снимање (HP Ultrium 1 200GB Data Cartridge)	C7971A/20	5	
Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)	P73-04226	1	
Сервер (Application Server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511P0R
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCSL
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	3	2CW85206KS 2CW85206KN 2CW85206KP
Тврд диск (HP 146GB 10k 2.5 SAS HP SP HDD)	431958-B21	4	2B967026CWSU12 (SGJ848V7HY) 2B967026CWSUCL (SGJ848V7MG) 2B967026CWSUA5 (SGJ848V7J3) 2B967026CWSU31 (SGJ848V7JA)
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	145527
Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)	P73-04226	1	

опис	п/н	коли- чина	сер. бр.
Уред за непрекинато напојување (UPS)		1	
Уред за непрекинато напојување (HP R3000 2U DTC Intl UPS)	AF414A	1	MX18391359
Ормар за сместување на сервери со дополнителни делови (Rack and Accessories)		1	
Ормар за сместување на сервери (HP 10622 G2 Pallet Rack)	AF021A	1	GB485100KP
Монтажен монитор (HP TFT7600 Rckmnt Kybd 17in Intl Monitor)	AG066A	1	2C48370KJ3
Серверска конзола за поврзување (HP CAT5 0x1x8 KVM Server Console Switch)	336044-B21	1	HUD848GDE2
Уред за напонска дистрибуција (HP 16A High Voltage Modular PDU)	252663-B24	1	
Адаптер за поврзување со серверска конзола (HP IP Console 8 rack Interface Adapter)	262587-B21/8	2	
Кабел (HP IP CAT5 Qty-8 12ft/3.7m Cable)	263474-B23/8	2	
Надворешен уред за снимање податоци на касети (HP Ultrium 232 External Tape Drive)	DW065B	1	HU10846MYG
Јадрен рутер		1	
Граничен рутер		30	
мрежни комутатори(Ethernet L2/L3)		34	
Батерија за непрекинато напојување (UPS)		33	
Софтвер за мрежно управување (Network management software)		1	

НАДГРАДБА НА ПОСТОЕЧКА SDN/PDN МРЕЖА

Име	Сериски број	Кол.
Радио уред (Marconi 155E expansion with 155EC (LH))		
Основна опрема(Base equipment for 1 to 5 RF ch)	INF 901 4149/1	20
ББУ рафт за 1 до 5 уреди (BBU subrack for 1 to 5 RF ch)	INF 901 4148/1	20
Основен РПС (RPS Unit 4+1, basic)	INF 901 4150/3	4
Електричен СТМ-1 СФП (Electrical STM-1 SFP interface)	INF 901 4148/3	24
Радио уред (Radio Unit 6.8GHz/64QAM)	INF 901 4147/6	28
ТРХ (TRX branch 6.8GHz 1 to 5 RF ch 1pol)	INF 901 4142/1	20
ТРХ филтри (TRX filter set 6.8GHz/64QAM 1RF ch 1pol)	INF 901 4142/7	20
ТРХ филтри (TRX filter set 6.8GHz/64QAM 2RF ch 1pol)	INF 901 4142/9	4

Модул (EOW modul)		1
Работен сет (Hand set)		1
Материјал за инсталација (Installation material)	2101072-0064-flexible coax cable UER70-UER70 6,8 GHz, 2000mm 1301131-0516 Cable Sub-D 9p f/m LON AN00014303 – Cable sub-D 15p f/m CAN AN00094690 BB – cable 1,6/5,6	20
Сервис за пристап (SOA ServiceOn Access)		
SOA Con Lic MDRS155EC TRX	FAB 801 7158	28
Надградба на сервисот за пристап (SOA UPGRADE)		
УПГ (SOA KS/SOI PF SW Upg)	FAB 801 7164	1
ЦД со упатство(SOA/SOI User Manual CD)	FAB 801 7290	1
COA /COI (SOA/SOI HP-UX 11i Serv Med PA-RI)	FAB 801 7163	1
ДВД (SOA 7.0 HP-UX 11i DVD)	FAB 801 7178	1
Базична платформа за ДВД (SOI 3.0 Platform Basic DVD)	FAB 801 7298	1
Оптички повеќенаменски сервис (OMS1240)		
Основна опрема (Basic equipped subrack OMS 1240)	SP03AC – 1240 core 5GBIT/S switch SP03DA – 1240 DC & LCT-LTU 3-pin D-type	11
Компактен флеш (Compact flash)	SP03SJ – 1200 rel 3.7 compact flash	11
Лиценца за софтвер (1200 SOFTWARE LICENCE) .	SP83C	11
SOA Con Lic OMS1240 (UC)	FAB 801 7219	11
SFP STM-1E 1.0/2.3 COAX	SU65AA	18
SFP FE/STM-1 L1.1 +1x VC-4	SU66AB	2
Базичен уред за сообраќај (1240 64X2M CORE TRAFFIC UNIT)	SP60C	1
1240 32 X 2M LTU - BAL .	SP60CB	11
1240 2XSTM-1E TCM TRIB<U+DC	SP65TA	1
ETA100 10/100 TRIB 2.2R5 CORE1	SP56A..V	11
1200 EMC CORE COVER .	SP73B	11
1200 EMC AUX/ANCILLARY COVER	SP73C	11
1200 EMC GENERIC 2 MB TRIB COVER	SP73EB	21
1240 EMC 2M LTU COVER .	SP73DB	11
1200 EMC GENERIC TRIB COVER	SP73EA	10
1200 EMC GENERIC LTU COVER	SP73DA	22
ЦД за бекап (1200 R3.7 LCT & BACKUP S/W CD)	SP81SJ	1

Кабел (LCT RJ45 CABLE).	SV30J	1
Конектори за коаксијален кабел (Coaxial Cable 75 Ohm with 1.0/2.3-1.0/2.3 connectors)	RPT 134 09/2	42
Оптички кабел за приклучок (Optical patchcord)	TSR 391 2012/10000	4
Материјал за инсталација (Installation material)	MP93CC20 – 2M bal 20x20M 78WDTYPE-open cable SP03C-1240 DIN 19” rack mounting kop SP20AA – 1200 DC-cable 3pin NTM 203 97/5 – traffic cable, 75ohm, 5m of TZX 750 24	11

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склучува договор со министерот за внатрешни работи, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3417/6
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1762.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
– УПРАВАТА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - компјутерска опрема и тоа:

опис	п/н	коли- чина	сер. бр.
Сервер (LDAP server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511NRB
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCVS
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	1	TWW85206RT
Тврд диск (HP 72GB 15k 2.5 SAS HP SP HDD)	431935-B21	2	PHD850X3M3 PHD850X357
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	165864
Адаптер HP SC11Xe HBA	412911-B21	1	KWI035
Касета за снимање (HP Ultrium 1 200GB Data Cartridge)	C7971A/20	5	
Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)	P73-04226	1	
Сервер (Application Server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511NPM
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCVW
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	3	TWW85206RU TWW85206RV TWW85206RW
Тврд диск (HP 146GB 10k 2.5 SAS HP SP HDD)	431958-B21	4	SGJ848V7AW SGJ848V7AP SGJ848V7J5 SGJ848V7K1
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	165843
Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)	P73-04226	1	
Уред за непрекинато напојување (UPS)		1	
Уред за непрекинато напојување (HP R3000 2U DTC Intl UPS)	AF414A	1	MX18391352
Ормар за сместување на сервери со дополнителни делови (Rack and Accessories)		1	

опис	п/н	коли- чина	сер. бр.
Ормар за сместување на сервери (HP 10622 G2 Pallet Rack)	AF021A	1	GB485100DV
Монтажен монитор (HP TFT7600 Rckmnt Kybd 17in Intl Monitor)	AG066A	1	2C48370KJ4
Серверска конзола за поврзување (HP CAT5 0x1x8 KVM Server Console Switch)	336044-B21	1	HUD848GDEX
Уред за напонска дистрибуција (HP 16A High Voltage Modular PDU)	252663-B24	1	
Адаптер за поврзување со серверска конзола (HP IP Console 8 rack Interface Adapter)	262587-B21/8	2	
Кабел (HP IP CAT5 Qty-8 12ft/3.7m Cable)	263474-B23/8	2	
Надворешен уред за снимање податоци на касети (HP Ultrium 232 External Tape Drive)	DW065B	1	HU10846MWY

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за животна средина и просторно планирање – Управата за животна средина.

Член 3

Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склучува договор со министерот за животна средина и просторно планирање, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3417/7
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1763.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - компјутерска опрема и тоа:

опис	п/н	коли- чина	сер. бр.
11.10 Сервер (LDAP server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511P54
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCVX
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	1	TWW85206RX
Тврд диск (HP 72GB 15k 2.5 SAS HP SP HDD)	431935-B21	2	2AAKN01CXWU39C (PHD850X3M4) 2AAKN01CXWU3QV (PHD850X3M2)
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	166033
Адаптер (HP SC11Xe HBA)	412911-B21	1	KWIOJF
Касета за снимање (HP Ultrium 1 200GB Data Cartridge)	C7971A/20	5	
Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)	P73-04226	1	
12.10 Сервер (Application Server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511NNH
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCW2
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	3	TWW85206RY TWW85206RZ TWW85206S0
Тврд диск (HP 146GB 10k 2.5 SAS HP SP HDD)	431958-B21	4	2B967026CWSUBS (SGJ848V7MU) 2B967026CWSUCF (SGJ848V7N4) 2B967026CWSU9S (SGJ848V7N7) 2B967026CWSU0H (SGJ848V7NN)
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	
Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)	P73-04226	1	
13.10 Уред за непрекинато напојување (UPS)		1	

опис	п/н	коли- чина	сер. бр.
Уред за непрекинато напојување (HP R3000 2U DTC Intl UPS)	AF414A	1	MX18391354
14.10 Ормар за сместување на сервери со дополнителни делови (Rack and Accessories)		1	-
Ормар за сместување на сервери (HP 10622 G2 Pallet Rack)	AF021A	1	GB484700M3
Монтажен монитор (HP TFT7600 Rckmnt Kybd 17in Intl Monitor)	AG066A	1	2C48370KJ8
Серверска конзола за поврзување (HP CAT5 0x1x8 KVM Server Console Switch)	336044-B21	1	HUD8486DDX
Уред за напонска дистрибуција (HP 16A High Voltage Modular PDU)	252663-B24	1	
Адаптер за поврзување со серверска конзола (HP IP Console 8 pack Interface Adapter)	262587-B21/8	2	
Кабел (HP IP CAT5 Qty-8 12ft/3.7m Cable)	263474-B23/8	2	
Надворешен уред за снимање податоци на касети (HP Ultrium 232 External Tape Drive)	DW065B	1	HU10846N04

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за локална самоуправа.

Член 3

Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склучува договор со министерот за локална самоуправа, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3417/8
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1764.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - компјутерска опрема и тоа:

опис	п/н	количина	сер. бр.
Сервер (LDAP server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511NNW
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCV4
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	1	TWW85206RH
Тврд диск (HP 72GB 15k 2.5 SAS HP SP HDD)	431935-B21	2	2AAKN01CXWU70Z (PHD850X3JU) 2AAKN01CXWU395 (PHD850X3K0)
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	146185
Адаптер (HP SC11Xe HBA)	412911-B21	1	KWIOI7
Касета за снимање (HP Ultrium 1 200GB Data Cartridge)	<i>C7971A/20</i>	5	
<i>Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)</i>	<i>P73-04226</i>	<i>1</i>	
Сервер (Application Server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511NQQ
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCVA
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	3	TWW85206RJ TWW85206RL TWW85206RM
Тврд диск (HP 146GB 10k 2.5 SAS HP SP HDD)	431958-B21	4	2B967026CWSU49 (SGJ848V7MK) 2B967026CWSU22 (SGJ848V7MN) 2B967026CWSPBV (SGJ848V7MR) 2B967026CWSU54 (SGJ848V7MT)
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	
<i>Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)</i>	<i>P73-04226</i>	<i>1</i>	
Уред за непрекинато напојување (UPS)		1	

опис	п/н	коли- чина	сер. бр.
Уред за непрекинато напојување (HP R3000 2U DTC Intl UPS)	AF414A	1	MX18391356
Ормар за сместување на сервери со дополнителни делови (Rack and Accessories)		1	
Ормар за сместување на сервери (HP 10622 G2 Pallet Rack)	AF021A	1	GB4851002F
Монтажен монитор (HP TFT7600 Rckmnt Kybd 17in Intl Monitor)	AG066A	1	2C48370KJ0
Серверска конзола за поврзување (HP CAT5 0x1x8 KVM Server Console Switch)	336044-B21	1	HUD848GDE7
Уред за напонска дистрибуција (HP 16A High Voltage Modular PDU)	252663-B24	1	
Адаптер за поврзување со серверска конзола (HP IP Console 8 pack Interface Adapter)	262587-B21/8	2	
Кабел (HP IP CAT5 Qty-8 12ft/3.7m Cable)	263474-B23/8	2	
Надворешен уред за снимање податоци на касети (HP Ultrium 232 External Tape Drive)	DW065B	1	HU10846MYU

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за надворешни работи.

Член 3

Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склучува договор со министерот за надворешни работи, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3417/9
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1765.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - компјутерска опрема и тоа:

опис	п/н	количина	сер. бр.
Сервер (LDAP server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511NQT
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCVF
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	1	TWW85206RN
Тврд диск (HP 72GB 15k 2.5 SAS HP SP HDD)	431935-B21	2	PHD850X3LW PHD850X3K5
Оптички уред (ДВД- РОМ диск HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	166027
Адаптер (HP SC11Xe HBA)	412911-B21	1	KWI2ZE
Касета за снимање (HP Ultrium 1 200GB Data Cartridge)	C7971A/20	5	
Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)	P73-04226	1	
Сервер (Application Server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511P3X
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCVL
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	3	TWW85206RP TWW85206RR TWW85206RS
Тврд диск (HP 146GB 10k 2.5 SAS HP SP HDD)	431958-B21	4	SGJ848V7NX SGJ848V7AT SGJ848V7N0 SGJ848V7J8
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	3166048
Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)	P73-04226	1	
Уред за непрекинато напојување (UPS)		1	
Уред за непрекинато напојување (HP R3000 2U DTC Intl UPS)	AF414A	1	MX18391960
Ормар за сместување на сервери со дополнителни делови (Rack and Accessories)		1	

опис	п/н	количина	сер. бр.
Ормар за сместување на сервери (HP 10622 G2 Pallet Rack)	AF021A	1	GB4851007N
Монтажен монитор(HP TFT7600 Rckmnt Kybd 17in Intl Monitor)	AG066A	1	2C48370KJ1
Серверска конзола за поврзување (HP CAT5 0x1x8 KVM Server Console Switch)	336044-B21	1	HUD848GDE0
Уред за напонска дистрибуција (HP 16A High Voltage Modular PDU)	252663-B24	1	
Адаптер за поврзување со серверска конзола (HP IP Console 8 pack Interface Adapter)	262587-B21/8	2	
Кабел (HP IP CAT5 Qty-8 12ft/3.7m Cable)	263474-B23/8	2	
Надворешен уред за снимање податоци на касети (HP Ultrium 232 External Tape Drive)	DW065B	1	HU108443WU

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за одбрана.

Член 3

Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склучува договор со министерот за одбрана, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3417/10
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1766.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - компјутерска опрема и тоа:

опис	п/н	коли-чина	сер. бр.
1. Сервер (LDAP server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511P55
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCTS
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	1	TWW85206NP
Тврд диск (HP 72GB 15k 2.5 SAS HP SP HDD)	431935-B21	2	PHD850X3JL PHD850X3LU
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	145846
Адаптер (HP SC11Xe HBA)	412911-B21	1	KWIOIG
Касета за снимање (HP Ultrium 1 200GB Data Cartridge)	<i>C7971A/20</i>	5	
<i>Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)</i>	<i>P73-04226</i>	<i>1</i>	
2. Сервер (Application Server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511P4V
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCTX
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	3	TWW85206RA TWW85206RD TWW85206RG
Тврд диск (HP 146GB 10k 2.5 SAS HP SP HDD)	431958-B21	4	SGJ848V7JM SGJ848V7N9 SGJ848V7MX SGJ848V7NU
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	146596
<i>Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)</i>	<i>P73-04226</i>	<i>1</i>	
3. Уред за непрекинато напојување (UPS)		1	
Уред за непрекинато напојување (HP R3000 2U DTC Intl UPS)	AF414A	1	MX18391502
4. Ормар за сместување на сервери со дополнителни делови (Rack and Accessories)		1	

опис	п/н	коли- чина	сер. бр.
Ормар за сместување на сервери (HP 10622 G2 Pallet Rack)	AF021A	1	GB485100HY
Монтажен монитор (HP TFT7600 Rckmnt Kybd 17in Intl Monitor)	AG066A	1	2C48370KJ2
Серверска конзола за поврзување (HP CAT5 0x1x8 KVM Server Console Switch)	336044-B21	1	HUD848GD8J
Уред за напонска дистрибуција (HP 16A High Voltage Modular PDU)	252663-B24	1	
Адаптер за поврзување со серверска конзола (HP IP Console 8 pack Interface Adapter)	262587-B21/8	2	
Кабел (HP IP CAT5 Qty-8 12ft/3.7m Cable)	263474-B23/8	2	
Надворешен уред за снимање податоци на касети (HP Ultrium 232 External Tape Drive)	DW065B	1	HU10846N07

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за транспорт и врски.

Член 3

Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склучува договор со министерот за транспорт и врски, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3417/11
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1767.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - компјутерска опрема и тоа:

опис	п/н	количина	сер. бр.
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511NPX
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCSV
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	1	2CW85206JS
Тврд диск (HP 72GB 15k 2.5 SAS HP SP HDD)	431935-B21	2	PHD850X3LR PHD850X359
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	165845
Адаптер (HP SC11Xe HBA)	412911-B21	1	KWI126
Касета за снимање (HP Ultrium 1 200GB Data Cartridge)	C7971A/20	5	
Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)	P73-04226	1	
Сервер (Application Server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511NZR
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCT3
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	3	2CW85206JT 2CW85206K8 2CW85206KK
Тврд диск (HP 146GB 10k 2.5 SAS HP SP HDD)	431958-B21	4	SGJ848V7H3 SGJ848V7ME SGJ848V7NG SGJ848V7H7
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	166046
Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)	P73-04226	1	
Уред за непрекинато напојување (UPS)		1	
Уред за непрекинато напојување (HP R3000 2U DTC Intl UPS)	AF414A	1	MX18391963
Ормар за сместување на сервери со дополнителни делови (Rack and Accessories)		1	
Ормар за сместување на сервери (HP 10622 G2 Pallet Rack)	AF021A	1	GB485100D6

Монтажен монитор (HP TFT7600 Rckmnt Kybd 17in Intl Monitor)	AG066A	1	2C48370KJ5
Серверска конзола за поврзување (HP CAT5 0x1x8 KVM Server Console Switch)	336044-B21	1	HUD848GDF3
Уред за напонска дистрибуција (HP 16A High Voltage Modular PDU)	252663-B24	1	
Адаптер за поврзување со серверска конзола (HP IP Console 8 rack Interface Adapter)	262587-B21/8	2	
Кабел(HP IP CAT5 Qty-8 12ft/3.7m Cable)	263474-B23/8	2	
Надворешен уред за снимање податоци на касети (HP Ultrium 232 External Tape Drive)	DW065B	1	HU10846MYA

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Царинската управа.

Член 3

Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склучува договор со директорот на Царинската управа, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3417/12
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1768.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за внатрешни работи-Скопје му престанува правото на користење на движни ствари 8(осум) наслови од учебници на македонски јазик од реномирани странски автори од областа на криминалистиката во вкупна количина од по 850 примероци од секој наслов.

ред. бр.	Наслов на учебникот и автор	Назив на издавачот, кој го има издадено учебникот на македонски јазик	Број на страници
1	Forensic Science, 2nd edition 2007 Andrew R. W.Jackson Julie M.Jackson	“Нам Прес“	464
2	Forensic Science: An Introduction to Scientific and Investigative Techniques Stuart H.James Jon J.Nordby	“Табернакул“	349
3	Crime Analysis and Crime Mapping Rachel L.Boba	“Нам Прес“	356
4	Seeing the Invisible: National Security Intelligence in an Uncertain Age Thomas Quiggin	“Магор“	397
5	The US Intelligence Community Jeffrey T. Richelson	“Магор“	608
6	Smuggling and Trafficking in Human Beings: All Roads Lead to America Sheldon X.Zhang	“Академски печат“	209

7	Global Organized Crime: Trends and Developments H.G. van de Bunt Damian Zaitch Dina Siegel	"Магор"	222
8	Handbook of Transnational Crime and Justice Philip Reichel	"Датапонс"	556

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерство за образование и наука без надоместок.

Член 3

Министерството за внатрешни работи склучува договор со министерот за образование и наука со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1796/1
30 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

1769.

Врз основа на член 54 став 2, а во врска со член 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија, бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ
СТВАРИ НА ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на информатичката опрема и тоа:

РБ	Вид на опрема	Количина	Тип	Сериски број
1	персонален компјутер	1	Compaq PII Cel.633MHz HDD-10GB RAM-64MB	8115JL4400C0
2	персонален компјутер	1	Compaq PII Cel.633MHz HDD-10GB RAM-64MB	8115JL44008X
3	персонален компјутер	1	Compaq PII Cel.633MHz HDD-10GB RAM-64MB	8115JL44008S
4	персонален компјутер	1	Compaq PII Cel.633MHz HDD-10GB RAM-64MB	8115JL440070
5	персонален компјутер	1	Compaq PII Cel.633MHz HDD-10GB RAM-64MB	8115JL44000R
6	персонален компјутер	1	Compaq PII Cel.633MHz HDD-10GB RAM-64MB	8115JL44001C
7	персонален компјутер	1	Compaq PII Cel.633MHz HDD-10GB RAM-64MB	8115JL4400B3
8	персонален компјутер	1	Compaq PII Cel.633MHz HDD-10GB RAM-64MB	8115JL4400BG
9	персонален компјутер	1	Compaq PII Cel.633MHz HDD-10GB RAM-64MB	8115JL440061
10	персонален компјутер	1	Compaq PII Cel.633MHz HDD-10GB RAM-64MB	8115JL44007Г
11	Монитор	1	Compaq S510 15"	051BB69NQJ3

12	Монитор	1	Compaq S510 15"	051BB69NRF 00
13	Монитор	1	Compaq S510 15"	051BB69NQY 92
14	Монитор	1	Compaq S510 15"	051BB69NQZ7 2
15	Монитор	1	Compaq S510 15"	103BB69NG55 9
16	Монитор	1	Compaq S510 15"	103BB69NG56 4
17	Монитор	1	Compaq S510 15"	051BB69NQJ2 6
18	Монитор	1	Compaq S510 15"	103BB69NH51 5
19	Монитор	1	Compaq S510 15"	051BB69NQZ 08
20	Монитор	1	Compaq S510 15"	103BB69NH52 1
21	Тастатури	10	Compaq	
22	Глувчиња	10	Compaq	
23	Напонски кабли за ПЦ и Монитори	20		

Член 2

Информатичката опрема од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на ЈЗУ Градска општа болница "8-ми септември" - Скопје.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на ЈЗУ Градска општа болница "8-ми септември" - Скопје за правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 51-3137/1
13 јуни 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1770.

Врз основа на член 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен Весник на Република Македонија“ бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8-МИ
„СЕПТЕМВРИ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник – Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. Бр.	ВИД НА ОПРЕМА	МОДЕЛ	Кол.	Сериски бр.	Инвентарен бр.
1.	Компјутер	IBM TC A 50 Celeron D 2,53 GHz 256 Mb 40 GB/CD /ET/WXPP	1	KDWZ 182	000265
2.	Компјутер	IBM TC A 50 Celeron D 2,53 GHz 256 Mb 40 GB/CD /ET/WXPP	1	KDX 2809	000262
3.	Компјутер	IBM TC A 50 Celeron D 2,53 GHz 256 Mb 40 GB/CD /ET/WXPP	1	KDWZ 153	000267
4.	Компјутер	IBM TC A 50 Celeron D 2,53 GHz 256 Mb 40 GB/CD /ET/WXPP	1	KDWZ 099	000260
5.	Компјутер	IBM TC A 50 Celeron D 2,53 GHz 256 Mb 40 GB/CD /ET/WXPP	1	KDWZ 087	000266
6.	Монитор	LCD Lenovo L 147 17"	1	V316778	090109
7.	Монитор	TFT LCD Color 17"	1	66-C5464	080366
8.	Монитор	LCD Lenovo L 147 17"	1	V316701	090192
9.	Монитор	L 1706 LCD PX849 AA	1	CNT 60603KX	080236
10.	Монитор	HP L 1710 Flat Panel Display Size 17 Inches diagonal, Display Resolution 1280x1024	1	SCNC 821 QD9G	080238
11.	Тастатура		5		
12.	Глувче		5		

Член 2

Движни ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Градска општа болница 8-ми „Септември“ Скопје.

Член 3

Генералниот секретар на Владата на Република Македонија ќе склучи договор со Директорот на Јавната здравствена установа со кој ќе се уредат правата и обврските за користење на движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3137/2
13 јуни 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1771.

Врз основа на член 32 став 4 точка 1 од Законот за здравствената заштита (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 05/07, 77/08 и 67/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА

Во Програмата за превентивна здравствена заштита во Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/10), во делот „ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“ табелата се заменува со нова табела која гласи:

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

За реализација на програмските активности за 2010 година потребни се следните средства:

A	ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - Скопје	9.477.660,00
	РАДИЈАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ	325.000,00
	ДЕЈНОСТ ЗА КОНТРОЛА НА ЛЕКОВИТЕ	91.000,00
	ПАНДЕМСКИ ГРИП	975.000,00
	ВКУПНО: А	10.868.660,00
Б	ЦЕНТРИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ	
1.	Центар за јавно здравје – Штип	1.697.475,00
2.	Центар за јавно здравје - Тетово	2.988.375,00
3.	Центар за јавно здравје - Струмица	1.542.775,00
4.	Центар за јавно здравје - Прилеп	1.656.650,00
5.	Центар за јавно здравје - Скопје	3.802.500,00
6.	Центар за јавно здравје - Куманово	2.183.675,00
7.	Центар за јавно здравје - Охрид	1.719.575,00
8.	Центар за јавно здравје - Кочани	1.570.400,00
9.	Центар за јавно здравје - Битола	1.980.935,00
10.	Центар за јавно здравје - Велес	2.070.325,00
	ВКУПНО: Б	21.212.685,00
В	Институт за медицина на труд - Скопје	
1.	оценка на здравствената состојба и работната способност кај земјоделците во Република Македонија	549.738,00
2.	оценка на здравствената состојба и работната способност кај невработени лица во Република Македонија	467.415,00
3.	Развој на системот на Службите за медицината на трудот во рамките на националниот здравствен систем	82.875,00

	ВКУПНО : В	1.100.028.,00
Г	Институт по епидемиологија и мед.биостатистика-медицински факултет Скопје	
	НАБАВКА НА ТЕСТОВИ ЗА СКРИНИНГ НА ХЕПАТИТИС Ц ЗА РИЗИЧНИ ГРУПИ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИ ЗА СКРИНИНГ со дескриптивни епидемиолошки проучувања во РМ заради проценка на преваленцата и инциденца на болните од хепатит Ц (но и Д и Е) и вирусоносители	275.973,00
	<ul style="list-style-type: none"> проценка на ефикасноста на следење на интрахоспиталните инфекции со помош на т.н.СЕНИЦ ретроспекција (Study of efficiency of nosocomial infections), 	167.750,00
	ВКУПНО : Г	443.723,00
Д	Исплата на заостанати неизмирени долгови од реализирани активности од страна на здравствени установи за 2009година	17.306.021,00
Ѓ	Исплата на заостанати неизмирени долгови од реализирани активности по програма за превентивна здравствена заштита за 2009година за набавка на друг медицински материјал(за пандемиски грип)	1.068.883,00
	ВКУПНО: А+Б+В+Г+Д+Ѓ	52.000.000,00

По табелата, во пасусите 1 и 5, износот „60.000.000,00“, се заменува со износот „52.000.000,00“.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3557/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1772.

Врз основа на член 31 и член 32 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.156/09), член 9 став 1 од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/09), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08 и 31/10) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.2010 донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2010 ГОДИНА**

I

1. Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/10, 11/10, 26/10, 39/10, 61/10 и 74/10) во делот XI став 7 зборот „15.06.2010 година“ се заменува со зборот „31.07.2010 година“.

Во став 9 по зборот „30.06.2010 година“ се додаваат зборовите „освен за подточката 4.3. за која краен рок за поднесување на пријава е 15.11.2010 година“.

2. Во делот XIII во став 2 зборовите „најдоцна до 25.12.2010 година“ се бришат.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3771/1
29 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1773.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 19-5306/1 ОД 3.11.2009 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под бр. 19-5306/1 од 3.11.2009 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги

„Фламинго“ ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот „16“ се заменува со бројот „14“.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3283/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1774.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 19-5711/1 ОД 24.11.2009 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "ФЛАМИНГО" ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под број 19-5711/1 од 24.11.2009 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот "19" се заменува со бројот "17", а бројот 2 се заменува со бројот 1.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3285/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1775.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 19-5318/1 ОД 4.09.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "ФЛАМИНГО" ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под број 19-5318/1 од 4.09.2007 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги

“Фламинго” ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3, бројот “25” се заменува со бројот “23”.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

Број 51-3286/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1776.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.07.2010 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 19-5315/1 ОД 4.09.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
„ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА
ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под бр. 19-5315/1 од 4.09.2007 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот „26“ се заменува со бројот „28“, а бројот „1“ се заменува со бројот „2“.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 51-3287/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1777.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија” бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 19-1384/1 ОД 11.03.2008 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ "ФЛАМИНГО" ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈА-
НО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА
СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под број 19-1384/1 од 11.03.2008 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги

"Фламинго" ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот "16" се заменува со бројот "14".

2. Ова изменување на лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3288/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1778.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија” бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 19-6561/1 ОД 23.12.2008 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГО-
ВИЈА И УСЛУГИ АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПА-
НИ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВА-
ЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ
КЛУБ**

1. Во Лиценцата под број 19-6561/1 од 23.12.2008 година, издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги Астра Електроник Компани ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3, бројот “18” се заменува со бројот “16”.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

Број 51-3290/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1779.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија” бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 19-5299/1 ОД 4.09.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
“ФЛАМИНГО” ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА
ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под број 19-5299/1 од 4.09.2007 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги

“Фламинго” ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3, бројот “19” се заменува со бројот “16”.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

Број 51-3289/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1780.

Врз основа на член 64 став 1 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

ТАРИФНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ И КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Во Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/07, 19/09 и 105/09), во членот 4 став 1, алинеја 2, во точките: 1, 2, 3, 4, 5 и 6 процентот "1,5%" се заменува со процентот "2%".

Член 2

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-3604/1
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

1781.

Врз основа на член 13-б став 2 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/05, 13/07, 150/07 и 140/08), министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ НА СПОРЕДНИ КАЗНИ ЗА СТОРЕНИТЕ КРИВИЧНИ ДЕЛА НА ПРАВНИ ЛИЦА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водењето на регистарот на споредни казни за сторените кривични дела на правни лица (во понатамошниот текст: Регистар).

Член 2

Во Регистарот од член 1 од овој правилник се внесуваат следните податоци:

1. Бројот и датумот на решението и назив на органот кој го донел;
2. Фирмата, седиштето и ЕМБС на правното лице;
3. Времетраењето на изречената споредна казна.

Член 3

Внесувањето на податоците во регистарот на споредни казни за сторените кривични дела на правни лица се врши во електронска форма врз основа на добиени податоци од казнената евиденција на првостепениот суд за споредните казни за сторени кривични дела на правни лица пропишани со Кривичниот законик на Република Македонија.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.16-4940/3
22 јуни 2010 година
Скопје

Министер за економија,
Фатмир Бесими, с.р.

1782.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на тарифни квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр.101/2007 и 168/2008), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за второ полугодие од 2010 година, за кои ќе се користи принципот на распределба "прв дојден, прв корисник" (first come, first served) и тоа

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА
КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА ВО РАМКИТЕ
НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА

Анекс 3.4. Табела 2

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.-30.09.2010 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2010	Единечна мера	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско, замрзнато: Трупови и полутки: Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски: Друго:	75.000	75.000	kg	45
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1% но не надминува 6% по маса:	150.000	150.000	kg	45
0406 30	Сирење топено, освен стругано или во прав	37.500	37.500	kg	45
0406 90	Друго сирење	37.500	37.500	kg	45
1001	Пченица и наполица:	0	10.000.000	kg	45
1101 00	Брашно од пченица или наполица	0	100.000	kg	45
1512 19	Рафинирано масло од сончоглед	50.000	50.000	kg	45
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	100.000	100.000	kg	45
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв:	275.000	275.000	kg	45
2103 90 90 90	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства: Друго: Друго:	75.000	75.000	kg	45
2104 10	Супи и чорби и препарати за тие производи:	135.000	135.000	kg	45
2204 29	Вино флаширано	10.000	10.000	l	45
2401 10	Тутун, суров и непреработен: Тутун, неджилен/нережан:	625.000	625.000	kg	45
2402 20	Цигари што содржат тутун:	25.000	25.000	1000 p/st/kg	45

Бр. 11-5042/3
јули 2010 година
Скопје

Министер,
Фатмир Бесими, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

1783.

Врз основа на член 32 став 4 од Законот за виното ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/2010), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К

**ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ЗЕМАЊЕ И
ЧУВАЊЕ НА МОСТРИ ЗАРАДИ ИЗДАВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ВИНО ВО ПРОМЕТ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за земање и чување на мостри заради издавање на решение за ставање на вино во промет.

Член 2

(1) Садот во кој се зема и чува мострата од вино треба да биде чист и празен.

(2) Мострата се зема во четири еднакви примероци. Секој примерок на мострата од вино се пакува во истоветен стаклен сад со зафатнина од 1 литар.

(3) Пакувањето во кое се става мострата од вино треба да биде такво што мострата нема да претрпи хемиски промени, физички оштетувања и расипувања.

Член 3

(1) Од виното кое се наоѓа во сад во количина поголема од количината на потребната мостра, се зема хомогенизирана мостра.

(2) Мострите кои не се во оригинално пакување се пакуваат, затвораат и запечатуваат така да не може да се дојде до содржината на мострата без оштетување на пакувањето.

(3) Ако виното се наоѓа во пакување со оригинален затвораач во количина од приближно 1 литар, како примерок на мострата се зема целиот сад.

Член 4

(1) Земената мостра од вино се означува со етикета која не може да се отстрани без оштетување на печатот односно пломбата.

(2) Етикетата на мострата треба да ги содржи следните податоци:

- назив или опис на производот од кој е земена мострата;

- назив односно името и презимето на лицето од кое е земена мострата;

- местото и објектот каде е земена мострата;

- името и презимето на инспекторот кој ја земал мострата;

- бројот на записникот со кој е земена мострата, и

- датум на земањето на мострата.

(3) Податоците на етикетата треба да бидат испишани на начин и со средства, така да не можат да се менуваат или бришат.

Член 5

(1) Виното складирано во еден ист сад од кој е земена мострата се смета дека има исти својства со мострата земена од тој сад.

(2) Доколку виното е спакувано во шишиња или во други садови со оригинален затвораач кои носат иста ознака на етикетата и имаат ист број на серијата се смета дека содржината на виното во сите така означени шишиња или садови има еднакви својства со мострата од вино земена од едно или повеќе исто означени шишиња или садови.

(3) Ако виното е складирано во повеќе садови, а производителот на виното изјави дека во садовите се наоѓа ист производ, државниот инспектор за земјоделство треба да земе една просечна мостра од сите садови.

Член 6

(1) Со земање на мострата од вино се составува записник. Во записникот се внесуваат следниве податоци:

- називот на производителот на виното;

- адреса на објектот во кој се наоѓа виното од кое е земена мострата;

- опис на производот и садовите во кој се наоѓа производот;

- опис на мострата (пакување, ознака на мострата и ознака на садовите од кои е земена мострата) и

- други важни податоци.

(2) При земањето на мострата од вино државниот инспектор за земјоделство треба да состави записник во четири примероци од кои еден се врачува на барателот на Решение за ставање на виното во промет, еден се приложува со мострата за физичко-хемиска

анализа, еден се користи во постапката за издавање на Решение за ставање на виното во промет и еден примерок останува во блокот на државниот инспектор за земјоделство.

(3) Пред потпишувањето на записникот, истиот се чита на глас пред присутните со напомена дека имаат право лично да го прегледаат записникот и да дадат свои забелешки.

(4) На крајот во записникот се наведува дека записникот е прочитан и дека не се ставени забелешки, а доколку има забелешки, истите ќе се запишат накучо.

(5) Записникот треба да се потпише од државниот инспектор за земјоделство и барателот на Решение за ставање на виното во промет од кое е земена мострата.

Член 7

(1) Земените мостри од вино кои не се доставени на физичко-хемика анализа се чуваат во суви и темни простории.

(2) Мострите од вино се чуваат на константна температура од 15 до 18 °С.

(3) Мострите од вино се чуваат во посебни етажери, прегради или рафтови во исправена положба.

(4) Мострите од вино се редат по категории, типови, потекло и година на старост.

(5) Државниот инспекторат за земјоделство ги чува мострите во период од три месеци по истекот на кој ги отстранува комисијски или ги доставува за научни истражувања.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-6446/3
30 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

1784.

Врз основа на член 32 став 5 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ЗЕМАЊЕ НА МОСТРИ ЗАРАДИ ДОБИВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ВИНОТО ВО ПРОМЕТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за земање на мостри заради добивање на решение за ставање на виното во промет.

Член 2

(1) Барањето за земање на мостри заради добивање на решение за ставање на виното во промет се поднесува на Образец даден во Прилогот кој е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот од став 1 на овој член ги содржи следниве податоци:

- Назив на барателот на Решение за ставање на виното во промет (во натамошниот текст: барателот);
- Единствен даночен број на барателот;
- Тарифна ознака и опис на производот;
- Трговско име за ставање на виното во промет;
- Ознака на садот/садовите од кој е земена мострата;
- Сорти/ сорти на винско грозје од кои е добиено виното за кое се бара Решение за ставање во промет;
- Вистинска алкохолна јачина во % вол.;
- Серија на производство (лот);
- Боја на производот;
- Година на берба;
- Тип и големина на пакувањето на виното за кое се бара Решение за ставање во промет;
- Магацин на складирање на виното и негова адреса;
- Вкупна количина на виното за кое се бара Решение за ставање во промет;
- Земја на потекло, односно земја на дестинација.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-7119-1
30 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

ДО		
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО		
БАРАЊЕ ЗА ЗЕМАЊЕ НА МОСТРИ ЗАРАДИ ДОБИВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ВИНОТО ВО ПРОМЕТ		
1. Назив на барателот на Решение за ставање на виното во промет		
2. Единствен даночен број на барателот		
3. Тарифна ознака и опис на производот		
4. Трговско име за ставање на виното во промет		
5. Ознака на садот/ садовите од кој е земена мострата		
6. Сорта/ сорти на винско грозје од кои е добиено виното за кое се бара Решение за ставање во промет		
7. Вистинска алкохолна јачина во % вол.		
8. Серија на производство (лот)		
9. Боја на производот		
10. Година на берба		
11. Тип и големина на пакувањето на виното за кое се бара Решение за ставање во промет		
12. Магазин на складирање на виното и негова адреса		
13. Вкупна количина на виното за кое се бара Решение за ставање во промет		
14. Земја на потекло, односно земја на дестинација		
Место и датум, _____		Одговорно лице во правното лице _____

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

1785.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за безбедност на козметичките производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07), министерот за здравство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА МИКРОБИОЛОШКА
И ХЕМИСКА ЧИСТОТА НА КОЗМЕТИЧКИТЕ
ПРОИЗВОДИ И МЕТОДИТЕ ЗА ПРОВЕРКА
НА ТИЕ КРИТЕРИУМИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат критериумите за микробиолошка и хемиска чистота на козметичките производи и методите за проверка на тие критериуми.

Член 2

Микробиолошкиот квалитет на козметичките производи се испитува на минималната количина од 1 г или 1 мл од козметичкиот производ.

Козметичките производи кои се наменети за употреба кај деца под три годишна возраст и козметичките производи наменети за употреба на површини околу очите не треба да содржат поголем број од 10² cfu/g или ml вкупно живи аеробни мезофилни микроорганизми.

Останатите видови на козметички производи не треба да содржат поголем број од 10³ cfu/g или ml вкупно живи аеробни мезофилни микроорганизми.

Во 0,1 г или 0,1 ml од примерокот за тестирање на козметичките производи не треба да се содржани патогени микроорганизми: *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* и *Candida albicans*.

Методите за проверка на микробиолошката чистота на козметичките производи според утврдените критериуми се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Проверката на хемиската чистота на состојките на козметичките производи се врши со методите за идентификација и за квалитативна и квантитативна контрола на козметичките производи, согласно прописите за методите за анализа неопходни за проверка на составот на козметичките производи.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-5262/3
2010 година
Скопје

Министер,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

Прилог

**МЕТОДИ ЗА ПРОВЕРКА НА МИКРОБИОЛОШКАТА
ЧИСТОТА НА КОЗМЕТИЧКИТЕ ПРОИЗВОДИ**

Ограничувањето на бројот на микроорганизми заради одбегнување на контаминацијата на козметичките производи се постигнува преку:

- одржување на добра хигиена во производната локација и примена на добрата производна пракса,
- обезбедување дека производот е соодветно заштитен против раст на микроорганизми и
- примена на микробиолошки граници за да се осигури безбедноста на производот.

Употребата на конзерванси во козметичкиот производ може да помогне да се обезбеди дека козметичкиот производ нема да овозможи раст на микроорганизми. Конзервансите не се замена за добрата хигиена и нивото во кое се применуваат треба да е балансирано за да не предизвикаат проблеми за корисниците. Изборот на конзерванси се врши за време на развојната фаза на производот.

Предложените методи и граници се наменети да се употребуваат како референтни тестови и не се наменети да бидат нормални тестови за контрола на квалитетот или спецификации.

Компаниите можат да ги применуваат сопствените интерни спецификации и валидирани тест методи заедно со соодветното ниво на управување со микробиолошкиот квалитет како сопствена потврда дека нивниот производ е во согласност со критериумите специфицирани во овој документ кога се испитуваат со опишаните методи.

Квалитативните и квантитативните граници се однесуваат на производот во неотворено оригинално пакување признаено како недопрено.

Резултатите од извршените тестови се забележуваат во извештај, кој опфаќа:

1. Идентификација на примерокот (мострата) (тип на производ, трговско име, производител, сериски број, датум и место на земање на примерокот, метод на идентификација и услови на чување).
2. Тест услови (датум, техника, медиум за неутрализација).
3. Резултати од тестот.

Извештајот за резултатите од тестовите треба да содржи заклучок и идентификација на лицето одговорно за тестирањето.

**I. ПРЕДЛОЖЕНИ МИКРОБИОЛОШКИ ГРАНИЦИ
ЗА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ**

1. Предложени граници

1.1 Квантитативни граници (минимална количина за тестирање е 1 г или 1 ml).

Во врска со контролата на микробиолошкиот квалитет, дефинирани се две категории на козметички производи.:

- Производи од категорија 1: наменети за деца под три годишна возраст и за површините околу очите, каде вкупниот жив број на аеробни мезофилни микроорганизми не треба да е поголем од 10² cfu/g или ml, и
- Производи од категорија 2: други производи, каде вкупниот жив број на аеробни мезофилни микроорганизми не треба да е поголем од 10³ cfu/g или ml.

Пропишаните граници се интерпретираат на следниот начин:

- 10² – значи дека максимален прифатлив лимит е 5 x 10²
- 10³ – значи дека максимален прифатлив лимит е 5 x 10³

1.2. Квалитативни граници

Pseudomonas aeruginosa, *Staphylococcus aureus* и *Candida albicans* се сметаат за главни потенцијални патогени микроорганизми во козметичките продукти. Овие специфицирани потенцијални патогени микроор-

ганизми не треба да бидат детектибилни во 0,1 g или 0,1 ml од примерокот за тестирање на козметичките производи.

II. ПРЕДЛОЖЕНИ МЕТОДИ ЗА МИКРОБИОЛОШКО ИСПИТУВАЊЕ НА КОЗМЕТИЧКИТЕ ПРОИЗВОДИ

Определувањето на вкупните живи аеробни мезофилни бактерии треба да се спроведува во согласност со следните фактори:

- да се преземат мерки за претпазливост заради избегнување на контаминацијата на производот со микроорганизмите кои треба да бидат определени со тестот,

- елиминацијата на било какви антимикробни својства на производот кој се анализира треба да биде постигната преку растварање, неутрализација или филтрирање,

- евалуацијата на бројот на живи аеробни мезофилни микроорганизми да се спроведе со користење на техниката на чисти култури, техника на површински подлоги или филтрација. Методи на збогатување не се потребни.

-идентификацијата на микроорганизмите да се спроведе со примена на методите на селективни култури.

1. МАТЕРИЈАЛИ И РЕАГЕНСИ

1.1. Медиуми за култивирање и реагенси

Следните раствори за медиуми за култивирање треба да се користат за целите за кои се пропишани. Соодветно, сопствени дехидрирани медиуми за култивирање можат да бидат алтернативно користени обезбедувајќи притоа да имаат идентични нутритивни и селективни особини за микроорганизмите кои треба да бидат тествани.

1.1.1. Растворувач

Пуфериран раствор на Натриум хлорид –пептон со рН 7.0

Калиум дихидроген фосфат 3.56 g еквивалентно на 0.067M

Динатриум хидроген фосфат дехидрат 7.23g еквивалентно на 0.067 M

Натриум хлорид 4.30 g
Пептонска вода (месо или казеин) 1.0 g
Пречистена вода 1000 ml

Се стерилизира со загревање во автоклав на 121 °C 15 минути

Доколку е потребно може да се додаде соодветен агенс за неутрализација на пр. полисорбат 20 или 80, лецитин, тиосулфат.

1.1.2. Медиум за определување на бројот на бактерии

Casein soy bean digest agar
Казеин соја дигест агар
Pancreatic digest на казеин 15.0 g
Pancreatic digest of soy bean 5.0 g
Натриум хлорид 5.0 g
Агар 15.0 g
Пречистен вода 1000 ml

Се прилагодува рХ така што по стерилизацијата да биде 7.3 +/- 0.2 Се стерилизира со загревање во автоклав на 121 °C 15 минути

1.1.3. Медиум за определување на број на габи

Saboraud-dextrose agar/Сабуро декстрозен агар
Peptones (месо или казеин) 10.0 g
Декстрога монохидрат 40.0 g
Агар 15.0 g

Пречистена вода 1000 ml
Се прилагодува рХ така што по стерилизацијата да биде 5.6 +/- 0.2 Се стерилизира со загревање во автоклав на 121 °C 15 минути

1.1.4. Медиум за откривање на Pseudomonas aeruginosa

Цетримид агар
Pancreatic digest или желатина 20.0 g
Магнезиум хлорид 1.4 g
Динатриум сулфат 10.0 g
Цетримид 0.3 g
Агар 13.6 g
Пречистена вода 1000 ml
Глицерол 10 ml

Се прилагодува рХ така што по стерилизацијата да биде 7.2 +/- 0.2 Се стерилизира со загревање во автоклав на 121 °C 15 минути

1.1.5. Медиум за откривање на Staphylococcus aureus

Vaird-Parker agar/Берд Паркер агар
Pancreatic digest of casein 10.0 g
Екстракт од говедско месо 5.0 g
Екстракт од габички 1.0 g
Литиум хлорид 5.0 g
Агар 20.0 g
Глицин 12.0 g
Натриум пируват x10.0 g
Пречистена вода 950 ml

Се прилагодува рН така што по стерилизацијата да биде 6.8 +/- 0.2 Се стерилизира со загревање во автоклав на 121 °C 15 минути, се лади до 45-50 °C и се додава 10 ml стерилен 1% м/в раствор на калиум телурит и 50 ml емулзија на жолчка.

1.1.6. Медиум за откривање на Цандида Албицанс

Saboraud-dextrose agar
Peptones (месо или казеин) 10.0 g
Декстрога монохидрат 40.0 g
Агар 15.0 g
Пречистена вода 1000 ml

Се прилагодува рН така што по стерилизацијата да биде 5.6 +/- 0.2 Се стерилизира со загревање во автоклав на 121 °C 15 минути.

1.2. Подготовка на примерокот

Микробиолошкото испитување се спроведува на примерок од минимум 1 g или 1 ml.

1 g или 1 ml од производот се раствора или разредува во валидиран растворувач за неутрализирање за да се добие разредување 1:10. Во случај на супстанции кои слабо се натопуваат (влажнат) може да се додаде соодветен површински-активен агенс како на пр. 0,1 % м/в полисорбат 80.

Ако е потребно, последователно децимално разредување може да се обезбеди од основната суспензија, со користење на самиот разредувач за да се намали антимикробната активност на производот или така да може да се очекува број на колонии од 10 до 100 заради полесно броење.

2. ЕВАЛУАЦИЈА НА БРОЈОТ НА ЖИВИ МЕЗОФИЛНИ АЕРОБНИ МИКРООРГАНИЗМИ

2.1. Мембранска филтрација

Се користат две филтер мембрани со величина на пори не поголема од 0,45 µm и чија ефективност да ги задржува бактериите е веќе установена. Подолу опишаниот метод претпоставува користење на мембрани со дијаметар од околу 50 mm.

Се пренесува количина која претставува 0,1 g од производот кој се испитува на секоја мембрана и филтер веднаш. Последователно плакнење со стерилен раствор претставува предност за еднаква дистрибуција на организми.

Се пренесуваат мембраните на површината од соодветен агар медиум. Инкубацијата за бактерии трае три дена на температура од 30-35 °C и за габи пет дена на температура од 20-25 °C, освен ако поверодостоен број може да се добие за пократко време.

Се брои бројот на колонии кои се развиле. Се пресметува бројот на микроорганизми на g или ml на производот кој се испитува.

2.2. Постапка на броење на плоча

Со користење на Петриеви плочи со дијаметар од 9-10 cm на секоја плоча се додава 1 ml од подготвениот примерок кој претставува 0,1 g од производот и околу 15 ml на соодветен растопен агар медиум на T не повеќе од 45 °C. Се мешаат и се одржуваат на ладна хоризонтална површина до оцврстување.

Алтернативно, се размачкува разредениот производ (вообичаено 0,1 ml по плоча кој претставува 0,01 g на производот) на површината на соодветен оцврнат медиум во Петриева плоча со дијаметар од 9-10 cm.

Се инкубира една плоча на 30-35 °C во тек на три дена за бактерии и друга плоча на T од 20-25 °C во тек на пет дена за габички, освен ако поверодостоен број не се добива во пократок временски период.

Се брои бројот на колонии кои се развиле. Се пресметува резултатот користејќи ги плочите со најголем број на колонии, но не повеќе од 300 колонии на бактерија и 100 колонии за габи.

2.3. Изразување на резултатот

Се брои и се забележува бројот на единици на формираните колонии (cfu) за секоја плоча. Се пресметува бројот на cfu по плоча и се множи со бројот на степенот на разредување за да се добие резултат изразен како cfu на g или ml производ.

3. ДЕТЕКТИРАЊЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ОРГАНИЗМИ

3.1. Специфични микроорганизми

-Pseudomonas aeruginosa

На цетримид медиум типичните колонии на Псеудомонас аеруиноса се рамни, провидни и можат да изгледаат жолто зелени до сини.

Можат да се изведат следните тестови за потврда:

- Боење по грам
- Тест на оксидаза
- Тест на подвижност
- Раст на 42 °C

Pseudomonas aeruginosa е грам(-) стапче, подвижен, оксидаза (+) и расте на 42 °C

ЗАБЕЛЕШКА: Треба да се користат и други дополнителни тестови за да се потврди идентификацијата

-Staphylococcus aureus

На Бирд-Паркер медиум, типичните колонии на Staphylococcus aureus се јавуваат како црни, светкави, конвексни и опкружени со јасна зона која може да биде делумно опалуе(непросирна).

Се изведуваат најмалку следните тестови за потврда:

- Боење по грам
- Тест на каталаза
- Тест на коагулаза

Грам (+) коки, каталаза(+), коагулаза (+) можат да се сметаат за Staphylococcus aureus

ЗАБЕЛЕШКА: Треба да се користат и други дополнителни тестови за да се потврди идентификацијата

- Candida albicans

На Sabouraud –dextrose медиум, типичните колонии на Candida albicans изгледаат бели до беж, кремасти и конвексни.

Се изведуваат најмалку следните тестови за потврда:

- Микроскопско испитување
- Тест на создавање на псеудохифи
- Формирање на хламидоспори

Габичката која покажува тест на создавање на псеудохифи (+) и која дава hlamidospori, може да се смета за Candida albicans.

ЗАБЕЛЕШКА: Треба да се користат и други дополнителни тестови за да се потврди идентификацијата.

3.2. Изразување на резултатите

Резултатот се забележува во извештајот за тестот како присуство или отсуство на специфичните микроорганизми (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus i Candida albicans).

1786.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за безбедност на козметичките производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07), министерот за здравство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ДОБРАТА ЛАБОРАТОРИСКА ПРАКСА*

Член 1

Со овој правилник се пропишува добрата лабораториска пракса.

Член 2

Добрата лабораториска пракса претставува систем за квалитет кој се однесува на процесот на организација и условите за планирање, изведување, следење, евидентирање, архивирање и известување за неклиничките испитувања за безбедност на луѓето и животната средина.

Член 3

Начелата на Добрата лабораториска пракса се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-5262/4
2010 година
Скопје

Министер,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

* Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 2004/10/EЗ на Европскиот Праламент и на Советот од 11 февруари 2004 година за усогласување на законите, регулативите и административните одредби поврзани со примената на принципите на добрата лабораториска пракса и со верификацијата на нивната примена при испитувањето на хемиски супстанции, број 32004L0010

Прилог

НАЧЕЛА НА ДОБРАТА ЛАБОРАТОРИСКА ПРАКСА

1. Опфат

Начелата на добрата лабораториска пракса се применуваат за не-клиничките испитувања за безбедноста на примерокот за испитување, а кој се содржи во фармацевтски производи, пестициди, козметички производи, ветеринарни лекови, како и во прехранбени адитиви, адитиви за добиточна храна и во индустриски хемикалии. Примероците за испитување често се синтетички хемикалии, но можат да бидат и од природно или биолошко потекло, а во некои случаи можат да бидат и живи организми. Целта на испитувањето на овие примероци е да се добијат податоци за нивните својства и/или за нивната безбедност во однос на здравјето на луѓето и/или на животната средина.

Неклиничките испитувања на безбедноста по здравјето и животната средина на кои се однесуваат начелата на добрата лабораториска пракса вклучуваат работа што се врши во лаборатории, оранжерии и во полиња.

Начелата на добрата лабораториска пракса се користат за сите неклинички истражувања за безбедноста по здравјето и животната средина што се бараат со прописите за регистрирање или за лиценцирање фармацевтски производи, пестициди, прехранбени адитиви и адитиви за добиточна храна, козметички производи, ветеринарни лекови и слични производи и за регулирање на индустриските хемикалии, доколку поинаку не е утврдено со закон и пропис донесен врз основа на закон.

2. Дефиниции:

Одделни поими употребени во овие начела го имаат следново значење:

2.1. Поими кои се однесуваат на организација на лабораторијата:

- **лабораторија** - опфаќа персонал, простор и опрема потребна за извршување на предклинички испитувања безбедни за здравјето на луѓето и околината. Кај испитувања кои се изведуваат на повеќе локации, лабораторијата ја опфаќа локацијата на која се наоѓа водителот на испитувањето и сите останати локации на кои поединечно и заедно може да се изведуваат испитувањата;

- **место на испитување** - означува локација на која се изведува фаза/фази од испитувањето;

- **одговорно лице на лабораторијата за испитување** - е лице овластено и одговорно за организација на работата во лабораторијата и за испитувањето во согласност со овие начела;

- **одговорно лице на местото за испитување** - е лице одговорно за спроведување на фазата/ фазите на испитување согласно овие начела;

- **нарачател** - е правно или физичко лице, кое го нарачува, поддржува и/или предлага предклиничкото испитување;

- **водител на испитување** - е лице одговорно за целокупното изведување на предклиничкото испитување, како и за здравјето на соработниците и безбедноста на околината. Водителот на испитувањето не може да ја пренесе одговорноста за целокупното водење на предклиничкото испитување на главниот истражувач, вклучувајќи одобрување на планот на испитувањето и дополнување на истиот, одобрување на завршниот извештај и осигурување дека се спроведуваат сите начела на добрата лабораториска пракса;

- **главен истражувач** - е лице кое има одредена одговорност, во име на водителот на испитувањето, за одредени фази од испитувањето доколку испитувањето се спроведува на повеќе локации;

- **програма за обезбедување на квалитет** - претставува систем, вклучувајќи го и персоналот, што е независен од спроведувањето на испитувањето, а е наменет на одговорното лице на лабораторијата за испитување да му обезбеди усогласеност со овие начела;

- **стандардни оперативни постапки** (во натамошниот текст: СОП) - се пишани постапки кои го опишуваат начинот на спроведување на испитувањето, доколку истиот не е доволно детално опишан во плановите за испитување или упатствата за испитување;

- **главен распоред** - претставува збир на информации наменети за процена на работната оптовареност и за следење на испитувањето во лабораторијата за испитување;

2.2. Поими кои се однесуваат на неклиничките испитувања на безбедноста по здравјето и животната средина:

- **неклиничко испитување за безбедност за здравјето на луѓето и животната средина** - означува испитување или одреден збир на испитувања во кои примерокот за испитување се испитува во лабораториски услови или во околината, со цел да се добијат податоци за неговите својства и/или безбедност, а кои се наменети за поднесување на извештај до надлежните органи;

- **краткотрајно испитување** - означува испитување кое се изведува во краток временски рок, со употреба на рутински техники;

- **план на испитување** - е документ во кој се дефинирани целите и плановите на испитувањето и ги содржи сите измени и дополнувања на планот на испитување;

- **измени и дополнувања на планот на испитување** - се целни измени на планот, по отпочнување на испитувањето;

- **отстапување од планот на испитување** - е непланирано отстапување од планот на испитување, по датумот на отпочнување на испитувањето;

- **оперативен систем** - претставува секој биолошки, хемиски или физички систем или комбинација на овие системи што се користат во испитувањето;

- **изворни податоци** - се сите изворни лабораториски записи и документација или нивни заверени копии кои се резултат на изворните забелешки и на активностите спроведени во тек на испитувањето. Изворните податоци може да вклучуваат на пр. фотографии, микрофилмови или нивни копии, податоци од електронски медиуми, диктирани забелешки, запишани податоци од автоматски апарати или било кој медиум за чување на податоци кој обезбедува сигурно чување на информациите во пропишаниот временски период;

- **примерок** - е секој материјал што настанал во оперативниот систем за испитување, за време на анализа или чувањето;

- **датум на почеток на експерименталниот дел од испитувањето** - означува датум кога се собрани првите податоци од испитувањето;

- **датум на завршување на експерименталниот дел од испитувањето** - означува датум кога се собрани последните податоци од испитувањето;

- **датум на почеток на испитувањето** – е датум кога водителот на испитувањето го потпишал планот на испитување;

- **датум на завршување на испитувањето** – е датум кога водителот на испитувањето го потпишал завршниот извештај.

2.3. Поими кои се однесуваат на примерокот за испитување

- **примерок на испитување** - е примерок кој е цел на испитувањето;

- **референтен примерок (контролен примерок)** - е секој примерок што се користи како основа за споредба со испитуваниот примерок;

- **серија** - означува одредена количина или повеќе примероци за испитување или споредбен примерок, произведени во тек на одреден циклус на производство, кои се со единствени својства и како такви треба да бидат означени;

- **носач** - е секое средство употребено како носач за мешање, распрснување или растворање на испитуваниот или споредбениот примерок, со што се овозможува негова полесна примена во системот за испитување.

3. Организација на лабораторија и персонал

3.1. Обврски на одговорното лице во лабораторијата за испитување

Одговорното лице на лабораторијата за испитување за испитување треба да обезбеди почитување на начелата на добрата лабораториска пракса во неговата лабораторија.

Одговорното лице на лабораторијата за испитување треба најмалку:

1. да обезбеди изјава со која се утврдуваат одговорните лица во лабораторијата за испитување, во согласност со овие начела;

2. да обезбеди доволен број на обучен персонал, простор, опрема и материјал за навремено спроведување на испитувањата;

3. да обезбеди водење на евиденција за квалификациите, усовршувањето, искуството и описите на работните места за секое стручно лице и техничар поединечно;

4. да се осигура дека персоналот ги разбира задачите кои му се зададени, а доколку е потребно, одговорното лице треба да обезбеди усовршување за извршување на дадените задачи;

5. да обезбеди изработка на соодветни, технички исправни стандардни оперативни постапки, нивно следење, и да ги одобри сите оригинални и ревидирани стандардни оперативни постапки;

6. да обезбеди постоење на програма за обезбедување на квалитет со назначување на персонал, како и спроведување на мерки за осигурување на квалитетот во согласност со овие начела;

7. пред почетокот на секое испитување да назначи водител на испитувањето. Доколку дојде до промена на водителот, истото треба да биде спроведено во согласност со утврдените постапки и да се документира;

8. да назначи главен истражувач за испитувања кои се одвиваат на повеќе локации, соодветно обучен, квалификуван и со соодветно искуство, кој ќе ги надгледува фазите на испитување кои се спроведуваат на тие локации. Замената на главниот истражувач треба да биде спроведена во согласност со утврдените постапки и истата да се документира;

9. да осигура дека водителот на испитувањето го одобрува планот за испитување и истиот да го стави на располагање на лицата одговорни за контрола на квалитет;

10. да осигура водење на хронолошки записи за сите СОП;

11. да обезбеди назначување на лица одговорни за управување со архива/ви;

12. да обезбеди водење на главниот распоред;

13. да осигура дека резервите на лабораторијата одговараат на условите за користење во испитувањето;

14. кај испитувањата што се спроведуваат на повеќе локации да обезбеди јасна комуникација помеѓу водителот на испитувањето, главниот истражувач, лицата одговорни за обезбедување на квалитет и лицата кои учествуваат во испитувањето;

15. да обезбеди испитуваниот примерок и референтниот примерок да бидат соодветно опишани;

16. да воспостави постапки кои обезбедуваат дека компјутерите користени за наменатата цел се валидирани, работат и се одржуваат во согласност со овие начела;

Кога фазата/фазите на испитување се извршуваат на местото на испитување, одговорното лице на местото на испитување, доколку е назначено, ги врши истите работи како и одговорното лице на лабораторијата, со исклучок на работите од точките 7 и 9 и 14.

3.2. Обврски на водителот на испитувањето

Водителот на испитувањето го обезбедува целокупното спроведување на испитувањето, како и завршниот извештај.

Водителот на испитувањето треба најмалку да:

1. го одобри планот на испитувањето и сите дополнувања на истиот, со потпис и датум;

2. обезбеди навремено доставување на копија од планот на испитувањето и сите дополнувања до одговорните за обезбедување на квалитет, како и да оствари ефикасна комуникација со одговорните за обезбедување на квалитет за време на испитувањето;

3. обезбеди плановите на испитувањето и дополнувањата, како и стандардните оперативни постапки, да им бидат на располагање на лицата кои учествуваат во испитувањето;

4. обезбеди дека во планот на испитувањето и во завршниот извештај на испитувањето кое се спроведува на повеќе локации е утврдена и дефинирана улогата на главниот истражувач, како и на секоја лабораторија и место за испитување кои се вклучени во испитувањето;

5. обезбеди испитувањето да се спроведува согласно постапките наведени во планот на испитувањето, да го оцени и документира влијанието на било каква отстапка од планот за испитување на квалитетот и исправноста на испитувањето, а доколку е потребно да превземе и соодветни корективни мерки, како и да ги потврди отстапките од стандардните оперативни постапки во текот на испитувањето;

6. обезбеди во потполност да се документираат и запишат сите добиени податоци;

7. обезбеди валидираност на компјутерските системи користени во испитувањето;

8. да го потврди завршниот извештај со потпис и датуми, со што ја прифаќа одговорноста за исправноста на податоците и да го наведе степенот на усогласеност на испитувањето со овие начела;

9. обезбеди соодветно чување на планот на испитувањето, завршниот извештај, изворните податоци и пропратните материјали, по завршување на испитувањето.

3.3. Обврски на главниот истражувач

Главниот истражувач треба да обезбеди фазите на испитувањето да се спроведат во согласност со овие начела.

3.4. Обврски на персоналот вклучен во спроведување на испитувања

Целиот персонал кој е вклучен во спроведување на испитувањата треба да биде запознаен со начелата кои се однесуваат на неговото учество во испитувањето.

Персоналот треба да има пристап до планот за испитување и соодветните СОП кои се однесуваат на неговото учество во испитувањето. Негова задача е да дејствува во согласност до дадените упатства во тие документи. Секое отстапување од дадените упатства треба да биде документирано и непосредно пријавено кај водителот на испитувањето или доколку е потребно кај главниот истражувач или кај двајцата.

Целиот персонал обезбедува точно и навремено бележење на изворните податоци во согласност со овие начела и за квалитетот на истите.

Потребно е да се превземат сите неопходни мерки со цел да се обезбеди исправноста на испитувањето и да се заштити здравјето на персоналот кој учествува во испитувањето. Персоналот чија здравствена состојба може да влијае на испитувањето, треба да се пријави кај одговорното лице и да се исклучи од испитувањето.

4. Програма за обезбедување квалитет

Лабораторијата за испитување треба да има пишана програма за обезбедување на квалитет која ќе обезбеди спроведување на испитувањето во согласност со овие начела.

Програмата за обезбедување на квалитет треба да ја спроведуваат лица кои се запознаени со постапките на испитување, а се назначени од одговорното лице, на кое му одговараат. Овие лица не треба да учествуваат во спроведување на испитувањето со кое се обезбедува квалитетот.

4.1. Одговорност на персоналот за обезбедување на квалитет:

Лицата за осигурување на квалитет треба да:

1. го обезбедат поседувањето и чувањето на одобрените планови за испитување и СОП кои се користат во лабораторијата и да имаат пристап до ажурираните копии на главниот план;

2. потврдат дека планот на испитувањето ги содржи сите податоци согласно овие начела. Потврдата треба да биде документирана;

3. го обезбедуваат спроведувањето на контролите со цел да се утврди дали сите испитувања се изведени во согласност со овие начела. Со контролата треба да се утврди дали плановите на испитувањето и СОП се ставени на располагање на лицата кои учествуваат во испитувањето и дека се постапува во согласност со истите. Согласно програмата за обезбедување на квалитет и СОП, контролата може да биде:

а. контрола на испитувањето

б. контрола на лабораторијата

в. контрола на процесот / постапката

Записите за извршените контроли треба да се чуваат;

4. обезбедат проверка на завршниот извештај со цел да се утврди дали методите, постапките и забелешките се точно и потполно опишани, а прикажаните резултати точно и потполно ги изразуваат изворните податоци од испитувањето;

5. обезбедат навремено поднесување на пишаниот извештај за резултатите од контролата на водителот на испитувањето, главниот истражувач и на одговорните лица;

6. изработат и потпишат изјава која треба да биде вклучена во завршниот извештај за видот и датумите на контролата, вклучувајќи ги контролираните фази од испитувањето и датумот на поднесување на резултатите од контролата до водителот на испитувањето, главниот истражувач и на одговорните лица. Изјавата служи и за потврдување дека завршниот извештај одговара на изворните податоци.

5. Лабораторија

Лабораторијата за испитување треба да се наоѓа на соодветна локација, да има соодветна големина и конструкција, со цел да ги исполни условите на испитувањето како и заради намалување на можните пречки кои може да влијаат на исправноста на испитувањето.

Просторот на лабораторијата треба да обезбеди одвојување на различните активности, со што би се обезбедило правилно спроведување на секое испитување.

Лабораториите треба да имаат доволно просторни или површина како би се обезбедила изолација на системот за испитување и изолација на поединечните проекти во кои се користат примерок или организми за кои постои сомневање дека се биолошки опасни.

При испитувањето потребно е да има на располагање соодветни простории или површини за дијагноза, лечење и контрола на болеста со што би се обезбедила навремена интервенција при појава на неочекувани ефекти кај системите за испитување.

Лабораторијата за испитување треба да има и соодветен простор за чување на резерви и опрема. Просторот за складирање треба да биде одвоен од просторот во кој се наоѓаат системите за испитување и треба да обезбедат соодветна заштита од зараза, контаминација или расипување.

Потребен е посебен простор за прием и чување на испитуваните и референтните примероци, како и за мешање на испитуваните примероци со носачите, со цел спречување на контаминација или мешање.

Просторот за чување или површините за испитуваните примероците треба да бидат одвоени од просторот за оперативните системи, соодветни за зачувување на идентитетот, концентрацијата, чистотата и стабилноста и да обезбедат безбедно чување на опасни материји.

Просторот за чување на податоците треба да овозможи сигурно чување и пристап до плановите за испитување, изворните податоци, завршните извештаи и на испитуваните и контролните примероци. Просторот и условите во него треба да обезбедат заштита на податоците.

Постапувањето со отпадот и неговото отстранување треба да биде изведено на начин кој не го загрозува испитувањето. Тоа вклучува обезбедување на соодветна просторија за негово собирање, чување и отстранување, како и постапки на транспорт и обработка.

6. Опрема, материјали и реагенси

Опремата, вклучувајќи ги и валидираните компјутерски системи, кои се користат за изработка, чување и пронаоѓање на податоци, како и за контрола на условите на околината кои се важни за испитувањето, треба да се соодветен капацитет и облик и соодветно да се поставени.

Опремата која се користи во испитувањата треба редовно да се прегледува, одржува и калибрира во согласност со СОП. За сите постапки треба да се водат записи. Калибрацијата треба да обезбеди следивост до националните или интернационалните мерни стандарди.

Опремата и материјалите кои се користат во испитувањето не треба неповолно да влијаат врз системите на испитувањето.

Хемикалиите, реагенсите и растворите треба да бидат означени со податоци за својствата (пр. концентрација), рок на употреба и начин на чување. Податоците за потеклото, датумот на подготовка и стабилноста треба да се достапни. Рокот на употреба може да се продолжи врз основа на документирана проценка или анализа.

7. Системи за испитување

7.1 Физичко/хемиски испитувања

Опремата која се користи за добивање на физичко - хемиски податоци треба да има соодветен капацитет и облик и соодветно да биде поставена.

Потребно е да се обезбеди исправност на физичко-хемискиот систем за испитување.

7.2 Биолошки испитувања

При користење на биолошките системи за испитување треба да се обезбедат соодветни услови за чување, живеење и нега на истите, заради обезбедување на квалитетот на податоците.

Новопримените лабораториски животни или растителни системи за испитување треба да бидат изолирани во временски период кој е потребен за проценка на нивната здравствена состојба. Во случај на појава на невообичаена смрт или болест, тие серии не треба да се користат за испитување и, кога е неопходно, треба хумано да се уништат. На датумот на почеток на испитувањето системите за испитување треба да се без било какви болести или состојби кои би можеле да ја попречат целта или изведувањето на испитувањето. Системи за испитување кои ќе се разболат или ќе се повредат во текот на испитувањето треба да се изолираат и лечат, ако е потребно, за да се сочува целокупноста на испитувањето. Секоја дијагноза и лечење на било која болест пред или за време на испитувањето треба да биде запишана.

За изворот, датумот на доставување и опис на состојбата во која е доставен системот за испитување треба да се водат записи.

Биолошките системи за испитување треба доволно долго да се аклиматизираат на околината на испитувањето пред првата употреба на испитуваниот или споредбен примерок.

Сите податоци кои се потребни за правилно распознавање на системот за испитување треба да се наоѓаат во нивните живеалишта или на местото каде се чуваат. Системите за испитување кои е потребно да се отстранат од нивните живеалишта или од местата каде се чуваат во тек на самото испитување треба да бидат соодветно означени, кога е тоа можно.

Живеалишта или местата за чување на системите за испитување потребно е за време на користењето да се чистат и дезинфицираат во одредени временски интервали. Ниту еден материјал кој доаѓа во контакт со системот не треба да содржи онечистување во степен кој би го попречувал испитувањето. На животните треба да им се менува леглото во согласност со добрата практика на одгледување. Користењето на средства за контрола на штетници треба да се документира.

Системите за испитување кои се користат во испитувањето на терен треба да бидат така поставени да се избегне попречување на испитувањето од нанос на спреј или претходно користење на пестициди.

8. Примероци за испитување и референтни примероци

За својствата на испитуваниот и референтниот примерок, датумот на прием, рокот на употреба, количина која е примена и количината која е искористена во испитувањето треба да се водат записи.

Воспоставените постапки за ракување, земање на примероци и чување треба да се утврдени за да се обезбеди најголем можен степен на хомогеност и стабилност и да се спречи контаминација и/или мешање. Местото за чување треба да биде означено со основни податоци за идентификација, рок на употреба и посебни услови за чување.

За секој примерок треба да биде позната стабилноста во услови на чување и испитување.

Секој испитуван и споредбен примерок треба да биде соодветно означен (на пр. со шифра, регистерски број, Chemical Abstracts Service (CAS број), име, биолошки параметри).

За секое испитување треба да е познат идентитетот на примерокот вклучувајќи го и бројот на серијата, чистотата, составот, концентрација или други својства, потребни за дефинирање на секоја серија на испитуван и споредбен примерок.

Кога испитуваниот примерок го набавува нарачателот, треба да постои механизам развиен во соработка со лабораторијата, кој го потврдува идентитетот на испитуваниот примерок.

За сите испитувања треба да биде позната стабилноста на испитуван и споредбен примерок во услови на чување и испитување.

Ако предметот за испитување се дава или користи во носач, потребно е да се утврди хомогеноста, концентрацијата и стабилноста на испитуваниот примерок во тој носач. За испитувани примероци кои се користат во истражување на терен, тоа се утврдува со посебно лабораториско испитување.

Од сите испитувања, освен од краткотрајните, потребно е да се задржи примерок на испитуваниот материјал од секоја серија за анализа.

9. Стандардни оперативни постапки

Лабораторијата за испитување треба да поседува пишани стандардни оперативни постапки кои се одобрени од одговорно лице на лабораторијата за испитување за да се обезбеди квалитетот и исправноста на податоците добиени во таа лабораторија. Ревизиите на стандардните оперативни постапки треба да ги одобри одговорно лице на лабораторијата за испитување.

Секоја посебна единица на лабораторијата треба секогаш да има на располагање достапни валидни стандардни оперативни постапки за активностите кои се изведуваат во лабораторијата. Како додаток на стандардните оперативни постапки може да се користи и објавена стручна литература, аналитички методи, трудови и прирачници.

Отстапувањата од стандардните оперативни постапки кои се поврзани со испитувањето треба да се документираат и потврдат од водителот на испитувањето и главниот истражувач, соодветно.

Стандардните оперативни постапки треба да се достапни, но не ограничени, за следните видови на активности во лабораториите:

1. Испитуван и споредбен примерок
Прием, идентификација, означување, ракување, земање на примероци и чување.
2. Опрема, материјали и реагенси
(а) Опрема:
користење, одржување, чистење и калибрација.
(б) Компјутерски системи:
исправност, употреба, одржување, сигурност, контрола на промените и сигурносни копии.
(в) Материјали, реагенси и раствори:
припрема и означување.
3. Водење на записи, известување, чување и пронаоѓање.

Шифрирање на испитувањата, собирање на податоци, подготовка на извештаи, системи на означување, ракување со податоците, вклучувајќи го и користењето на компјутерските системи.

4. Систем на испитување
(а) подготовка на просторот и условите на околината во просторот за системите за испитување.

(б) постапки за прием, транспорт, поставување, опис на својства, идентификација и снабдување на системот за испитување.

(в) подготовка на системот за испитување, забелешки и истражување пред, за време на и на крајот на испитувањето.

(г) ракување со системите за испитување кои во тек на испитувањето се пронајдени како мртви примероци.

(д) собирање, идентификација и ракување со примероците, вклучувајќи ја обдукцијата и хистопатологијата.

(е) локација и поставување на системот за испитување на местата за испитување.

5. Постапки за обезбедување на квалитет

Активности на лицата одговорни за обезбедување на квалитет во планирање, изработка на распоредот, изведување, документирање и известување за контролите.

10. Изведување на испитувањата

10.1 План на испитување

Пред почеток на испитувањето за секое испитување треба да биде подготвен план на испитувањето во пишан облик. Планот на испитувањето треба да биде одобрен со потпис на водителот на испитувањето со датум и треба да биде проверен од одговорните за обезбедување на квалитет, заради усогласеност со овие начела. Планот на испитувањето треба да го одобри одговорното лице на лабораторијата за испитување и нарачателот.

Измените и дополнувањата на планот на испитувањето треба да ги оправда и одобри водителот на испитувањето со потпис и датум. Измените во планот на испитувањето треба да се чуваат. Отстапувањата од планот на испитувањето треба навремено да се опишат и образложат, потврдат со потпис и датум од страна на водителот на испитувањето или главниот истражувач.

За краткотрајните испитувања може е да се користи општ план на испитување со приложен додаток, специфичен за испитувањето.

10.2. Содржина на планот на испитувањето

Планот на испитувањето треба да ги содржи најмалку следните податоци:

1. Идентификација на испитувањето, испитуваниот и споредбен примерок
 - (а) описен наслов,
 - (б) изјава која ја опишува природата и целта на испитувањето,
 - (в) идентификација на испитуваниот примерок со шифра или име (IUPAC; CAS број, биолошки параметри итн.),
 - (г) споредбениот примерок кој ќе се користи.
2. Податоци за нарачателот и лабораторијата
 - (а) име и адреса на нарачателот,
 - (б) име и адреса на сите лаборатории и места за испитување кои се вклучени,
 - (в) име и адреса на водителот на испитувањето,
 - (г) име и адреса на главниот(ите) истражувач(и) и фазите на испитување, кои водителот на испитувањето ги доверил на главниот истражувач и кои се во одговорност на главниот истражувач.
3. Датуми
 - (а) датум на одобрување на планот на испитувањето со потпис на водителот на испитувањето. Датум на одобрување на планот на испитувањето со потпис на одговорното лице на лабораторијата и нарачателот.
 - (б) Предвидените датуми за почеток и завршување на испитувањето.
4. Методи на испитување
Потребно е да се користат упатствата за испитување на OECD или други упатства или методи за испитување, предвидени за користење.
5. Други прашања (кога е соодветно)
 - (а) оправданост на изборот на системот за испитување,
 - (б) опис на својствата на системот за испитување, како што се вид, потекло, подпотекло, извор на резервите, број, опсег на телесна маса, пол, старост и останати потребни податоци,
 - (в) начин на давање и причина за изборот на начинот,

(г) дозирање и/или концентрации, честота и времетраење на апликацијата,

(д) детални податоци за нацртот на испитувањето, вклучувајќи и опис на хронолошката постапка на испитување, сите методи, материјали и услови, вид и честота на анализите, мерења, забелешки и истражувања кои е потребно да се спроведат, како и за (можните) статистички методи.

6. Записи

Попис на записи кои е потребно да се чуваат.

Освен наведените податоци, планот на испитување може да содржи и други податоци.

10.3. Спроведување на испитување

На секое испитување треба да се додели посебна ознака со која ќе биде означен секој документ, податок и примероци од тоа испитување. Примероците од испитувањето се означуваат така да се потврди нивното потекло. Означувањето треба да овозможи следивост на примерокот и испитувањето.

Испитувањето треба да се изведе во согласност со планот на испитувањето.

Сите податоци добиени во текот на испитувањето треба да бидат запишани непосредно, веднаш, точно и читко од страна на лицето кое ги внесува податоците. Внесувањето на податоците треба да се потврди со потпис и датум.

Секоја промена на изворните податоци треба да биде така изведена да не се брише претходното внесување, а причината на измената треба да биде наведена. Измените на податоците треба да се потврдат со потпис и датум од страна на лицето кое ги направило.

Непосредно добиените компјутерски податоци потребно е да се идентификуваат со датум на внесување од одговорните лица. Компјутерскиот систем треба да овозможи чување на комплетните прегледи при ревизији. Сите промени на податоците треба да се видливи, без да се бришат изворните податоци со идентификација на лицата кои ги направиле промените, на пример со користење на (електронски) потписи и време и датум кога се извршени. Треба да се наведе и причината за извршените промени.

11. Известување за резултатите од испитувањето

11.1. Општо

За секое испитување треба да се состави завршен извештај. Кај краткотрајните испитувања можно е да се подготви стандардизиран завршен извештај со приложен додаток, специфичен за испитувањето.

Истражувачите и научниците кои учествувале во испитувањето треба да ги потврдат своите извештаи со потпис и датум.

Завршниот извештај треба да го потврди со потпис и датум водителот на испитувањето, со што ја потврдува одговорноста за исправноста на податоците. Треба да се наведе и степенот на усогласеност со начелата на добрата производна пракса.

Исправките и додатоките на завршниот извештај треба да се подготват во облик на дополненија. Дополненијата треба да бидат потврдени со потпис и датум од страна на водителот на испитувањето, а во истите треба јасно да се наведе причината за исправката или додатокот.

Преобликување на завршниот извештај во облик кој ги задоволува барањата за поднесување до надлежните органи не значат исправка, додаток или дополнење на завршниот извештај.

11.2. Содржина на извештајот

Завршниот извештај треба да ги содржи најмалку следните податоци:

а) идентификација на испитувањето, испитуваниот и споредбениот примерок,

б) описен наслов

в) идентификација на испитуваниот примерок со шифра или име (IUPAC; CAS број, биолошки параметри, итн.),

г) идентификација на споредбениот примерок,

д) опис на својствата на испитуваниот примерок, вклучувајќи ја чистотата, стабилноста, хомогеноста,

ѓ) име и адреса на нарачателот,

е) име и адреса на сите лаборатории и места за испитување кои се вклучени,

ж) име и адреса на водителот на испитувањето,

з) име и адреса на главниот(те) истражувач(и) и фазите на испитувањето кои водителот на испитувањето ги доверил на главниот истражувач,

с) имињата и адресите на истражувачите кои придонеле за изработка на завршниот извештај,

и) датумите на почеток и завршување на испитувањето,

ј) изјава за програмата за обезбедување на квалитет, во која се наведени видовите на изведени контроли и соодветните датуми, вклучувајќи ги и прегледаните фази, како и датумите на известување за резултатите од контролата на одговорното лице, водителот на испитувањето и главниот истражувач, соодветно. Оваа изјава исто така служи и како потврда дека завршниот извештај ги одразува изворните податоци,

к) опис на употребените методи и материјали,

л) опис и образложение на одреден начин на примена на испитуваната материја,

љ) референца на насоките за испитување на OECD или други насоки или методи на испитување,

м) методи и распоред на оценувањето, евидентирањето и анализа на параметрите,

н) опис на употребените статистички методи,

њ) резиме на резултатите,

о) сите информации и податоци кои се бараат за планот на испитувањето,

п) приказ на резултатите вклучувајќи ги и пресметките и утврдување на статистичката значајност,

р) оценување и дискусија на резултатите, ако е потребно и на заклучоците,

с) место на чување на документацијата, податоците и примероците.

12. Складирање и чување на записи и материјали

Во пропишан временски период во архивата треба да се чуваат:

а) планот на испитување, изворните податоци, испитуваните и споредбените примероци и завршниот извештај од секое испитување,

б) записи на сите прегледи на програмата за обезбедување на квалитет и на главната програма,

в) записи за оспособеноста, усовршувањата, искуствата и описот на работните места на персоналот,

г) записи и известување за одржување и калибрација на опремата,

д) документација за исправноста на компјутерските системи,

ѓ) попис на употребените стандардни оперативни постапки,

е) записи за надзор на состојбата на околината.

Документацијата од лабораториското испитување се чува во рок определен од страна на лабораторијата со СОП.

Ако од било која причина планот на испитување, изворните податоци, испитуваните примероци или документација се отстранат пред истекот на определениот рок на чување, тоа треба да биде оправдано и документирано. Испитуваните и споредбените примероци треба да се чуваат додека квалитетот на препаратот допушта негово оценување.

Документацијата кој се чува во архива треба да биде уредно означена во список, заради лесно наоѓање.

Пристап на архивата има само овластен персонал. Пренесувањето на документацијата во и од архивата треба да биде документирано.

Ако лабораторијата за испитување или архивата за чување престанат со својата активност, архивата треба да се пренесе во архивата на нарачателот на испитување.

1787.

Врз основа на член 92 став 2 и член 121 став 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09 и 88/10), министерот за здравство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ ПРОСТОРНИ УСЛОВИ, ОПРЕМАТА И КАДРИТЕ ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ

Член 1

Во Правилникот за поблиските просторни услови, опремата и кадрите за основање и работење на здравствените установи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/92, 25/96, 48/02, 30/05, 62/06 и 113/08), во членот 9-а точка В алинеја 3, по зборот „физиолошки“ се додаваат зборовите: „или биохемиски“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5592/1
8 јули 2010 година
Скопје

Министер,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1788.

Врз основа на член 158 став 3, член 160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 27.05.2010 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. Се утврдува неправилност кај Бетон АД Скопје, друштво со посебни обврски за известување во смисла на член 158 став 3 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, заради недоставување до Комисијата

за хартии од вредност и необјавување на ценовно чувствителни информации во врска со обезбедување на побарувањата на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје кон заложниот должник Бетон АД Скопје преку направена промена на засновање залог - хипотека на градежни објекти, засновање залог врз побарување заради обезбедување на побарување на заложниот доверител и засновање залог врз подвижни предмети заради обезбедување на побарување на заложниот доверител, објавени во Службен весник на Република Македонија број 122 од 07-12-2009 година и број 21 од 12-02-2010 година.

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Решение на Бетон АД Скопје, друштво со посебни обврски за известување, му се изрекува мерка јавно обелоденување на информациите за неправилностите и незаконитостите.

3. Јавното обелоденување на утврдената неправилност и незаконитост од точка 1 ќе се изврши со објавување на ова Решение во „Службен весник на РМ“ и на веб страната на Комисијата за хартии од вредност, по неговата конечност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување.

Број 08-УП1-35
27 мај 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.

1789.

Врз основа на член 158 став 3, член 160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 27.05.2010 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. Се утврдува неправилност кај АК Џумајлија АД Лозово, друштво со посебни обврски за известување во смисла на член 158 став 3 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, заради недоставување до Комисијата за хартии од вредност и необјавување на ценовно чувствителна информација во врска со заснован залог од втор ред на сопствен подвижен имот-10.575 обични акции од издавачот Комерцијална банка АД Скопје во сопственост на заложниот должник АК Џумајлија АД Лозово во корист на заложниот доверител НЛБ Тутунска банка АД Скопје за износ од 4.600.000,000 евра, објавена во Службен весник на РМ бр.104 од 20.08.2009 година.

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Решение на АК Џумајлија АД Лозово, друштво со посебни обврски за известување, му се изрекува мерка јавно обелоденување на информациите за неправилностите и незаконитостите.

3. Јавното обелоденување на утврдената неправилност и незаконитост од точка 1 ќе се изврши со објавување на ова решение во „Службен весник на РМ“ и на веб страната на Комисијата за хартии од вредност, по неговата конечност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување.

Број УП 1-08-40
27 мај 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.

1790.

Комисијата за хартии од вредност врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07, 07/2008 и 57/2010), постапувајќи по Барањето на брокерската кука ПЕОН БРОКЕР АД Скопје од 10.05.2010 година, на седницата одржана на ден 30.06.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Драган Димитриевски, дипломиран економист, за директор на брокерската кука ПЕОН БРОКЕР АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Драган Димитриевски за директор на брокерската кука ПЕОН БРОКЕР АД Скопје, се дава за период од (4) четири години.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1-08-64
30 јуни 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.

1791.

Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07, 7/2008 и 57/2010), постапувајќи по Барањето на НЛБ Тутунска банка АД Скопје од 07.06.2010 година, на седницата одржана на ден 30.06.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Драги Тасевски, дипломиран економист, за директор на Служба за услуги со хартии од вредност, НЛБ Тутунска банка АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Драги Тасевски за директор на Служба за услуги со хартии од вредност, НЛБ Тутунска банка АД Скопје, се дава за период од (4) четири години.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.УП1-08-73
30 јуни 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.

1792.

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на ден 30.06.2010 година постапувајќи по барањето бр. УП1-08-74 од 07.06.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на Драги Тасевски роден на ден 12.03.1978 година во Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Драги Тасевски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Драги Тасевски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.УП1-08-74
1 јули 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.

1793.

Врз основа на член 184, член 194 став 5 и член 210 в) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на 30.06.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се изрекува јавна опомена на овластениот брокер Емилија Вукичевиќ, вработена во Стопанска Банка АД Скопје, Дирекција за работа со хартии од вредност и брокерско-посреднички услуги поради непочитување на одредбите од член 115, став 1, алинеја а) од Законот за хартии од вредност, односно поради непридржување кон инструкциите дадени од страна на клиентот во налогот број 42480, даден на ден 08/03/2010 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

Бр.08-954/7
30 јуни 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

1794.

Врз основа на член 184, член 194 став 5 и член 210 в) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на 30.06.2010 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се изрекува јавна опомена на овластениот брокер Горан Поповски, вработен во Стопанска банка АД Скопје, Дирекција за работа со хартии од вредност и брокерско-посреднички услуги поради непочитување на одредбите од член 115 став 1 од Законот за хартии од вредност, односно поради непридржување кон инструкциите дадени од страна на клиентот во налозите број 39300, 39304 и 39308, дадени на ден 07-05-2009 година и во налогот број 42523 од 15-03-2010 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

Број 08-954/8
30 јуни 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

1795.

Врз основа на член 197 став 1 точка е) и член 208, а во врска со член 184 точка г), ж) и с) и член 192 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 30.06.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се изрекува јавна опомена на Дирекцијата за работа со хартии од вредност и брокерско-посреднички услуги на Стопанска банка АД Скопје и на одговорното лице-директор на дирекцијата Горан Поповски.

2. Јавната опомена од точка 1 на ова решение се изрекува поради утврдена неправилност, односно поради:

- непочитување на член 122 став 1 од Законот за хартии од вредност, непридржување и непотребно одложување на извршување на налози на клиенти во услови на постоење на пазарни услови за реализација на налог и непочитување на член 16 став 2 и 3 од Правилата за тргување на Македонската берза АД Скопје при внесот и реализацијата на налозите со броеви 39800, 39741 и 39742;

- непочитување на член 14 од Правилата за тргување на Македонската берза АД Скопје, неизготвување на посебен образец за менување на налогот при менување на налозите со броеви 42526, 42409, 39030 и 40929 и

- непочитување на член 123 став 2 од Законот за хартии од вредност каде е предвидено дека брокерската куќа ги уплаќа паричните средства добиени од продажба на хартиите од вредност, исклучително во име и за сметка на клиентот во рок од еден работен ден по приемот на паричните средства од продажбата, освен ако поинаку не е договорено, при реализацијата на блок и вкрстената трансакција со 11.045 обични акции на издавачот ТГС Технички гасови АД Скопје, реализирана на Македонската берза АД Скопје на ден 05-11-2009 година.

3. Јавната опомена од точка 1 на ова решение ќе се објави во еден дневен весник кој излегува на целата територија на Република Македонија по неговата конечност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-954/9
30 јуни 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

1796.

Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 207 став 1 точки в) и и) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 30.06.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се одзема дозволата за работа на Статер банка АД Куманово-Сектор за инвестиционо банкарство издадена со Решение на Комисијата за хартии од вредност број 08-379/5 од 01-04-2010 година, за вршење на услуги со хартии од вредност.

2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова решение се врши поради донесено Решение на Народна банка на Република Македонија број 4294 од 23-06-2010 година со кое се повлекува согласноста на Статер банка АД Куманово за вршење на финансиските активности тргување со хартии од вредност, гарантирање и пласман на хартии од вредност.

3. Се задолжуваат Македонската берза АД Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје веднаш по приемот на ова Решение трајно да ја исклучат од членство Статер банка АД Куманово-Сектор за инвестиционо банкарство.

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 08-1618/4
30 јуни 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

1797.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 188 и член 190 став 4 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ 95/205, 25/2007, 07/2008 и 57/2010), на седницата одржана на ден 30-06-2010 година донесе

ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА КОМИСИОНЕРИТЕ И ВРАБОТЕНИТЕ ВО КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ БР.110/2006)

Член 1

Во Правилата за однесување на комисионерите и вработените во Комисијата за хартии од вредност член 5 став 1 се менува и гласи: „Сегашните и поранешните комисионери, сегашните и поранешните вработени во стручната служба на Комисијата и сегашните и поранешните консултанти ангажирани од Комисијата, не смеат за своја корист да ги употребуваат или да ги обелоденуваат деловните тајни или внатрешните информации со кои се стекнале во текот на работењето во Комисијата.“

Став 2 се брише.

Член 2

Овие измени и дополнувања на Правилата влегуваат во сила со денот на донесувањето и ќе се објават во „Службен весник на РМ“.

Бр. 03-1667/1
30 јуни 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија,
Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1798.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и член 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 30 јуни 2010 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА членот 36 став 1, во делот: „акт на органот на државната управа од соодветната област“ ... и член 57 став 1, во делот: „извршување на кривично дело или“ ... од Општиот колективен договор за стопанството на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.88/2009 и 60/2010).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр.234/2009 од 28 април 2010 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите од актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека во VII дел од Договорот, со наслов „Работно време“, во членот 36 е предвидено:

„Почетокот, распоредот и завршетокот на работното време, го утврдува работодавачот, односно работководниот орган во согласност со закон, акт на органот од државната управа од соодветната област, колективен договор на ниво на дејност, односно на ниво на работодавач.

Со колективен договор на ниво на работодавач се утврдуваат исклучително тешките услови на работното место според кои работното време пократко од 40 часа неделно, ќе се смета за полно работно време, но не пократко од 36 часа неделно.

За работните места кај кои постои поголема опасност од повреди или здравствени оштетувања, со колективен договор на ниво на работодавач, полното работно време може да трае помалку од 36 часа неделно“.

Во XIII дел од Договорот, со наслов „Услови за работа на Синдикатот“, во членот 57 е предвидено:

„Синдикалниот претставник има посебна заштита и не може да биде повикан на одговорност ниту доведен во неповолна положба, вклучувајќи го и престанокот на неговиот работен однос, освен во случај на извршување на кривично дело или предизвикување на поголема материјална штета кај работодавачот.

Како синдикален претставник, се сметаат и функционерите во синдикатот, кои се вработени кај работодавачот, а својата функција ја извршуваат волонтерски.

Посебната заштита на синдикалниот претставник трае за време на неговиот мандат и две години потоа“.

5. Согласно членот 8 став 1 алинеи 1, 3 и 4 од Уставот, темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот, владеењето на правото како и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска.

Според членот 32 став 1 од Уставот, секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност. Според ставот 5 од овој член од Уставот, остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.

Според членот 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Во членот 96 од Уставот е утврдено дека органите на државната управа работите од својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и за својата работа се одговорни на Владата.

Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009 и 16/2010 - пречистен текст), со членот 12 став 2 утврди дека со договорот за вработување, односно со колективен договор не може да се определат помали права од правата утврдени со закон, а според ставот 4 од овој член од Законот, правата од работен однос утврдени со Уставот, закон и колективен договор не можат да се одземаат или ограничат со акти и дејствија на работодавачот.

Во Глава IX „Работно време“ од Законот за работните односи, се уредени прашањата за: полното работно време, прекувремената работа, дежурство во здравство, дополнителното работење во случаи на природна или друга несреќа, забрана на вршење работа подолго од полното работно време, дополнително работење, скратено работно време, распоредување на работното време, прераспределба на работното време, работа во смени, распоред и пресметување на работното време, ноќната работа и други прашања во врска со работното време.

Со одредбата од членот 36 став 1 од Општиот колективен договор за стопанството на Република Македонија, е утврдено дека почетокот, распоредот и завршетокот на работното време, го утврдува работодавачот, односно работководниот орган, не само во согласност со закон, колективен договор на ниво на гранка, односно оддел, односно на ниво на работодавач, туку и во согласност со акт на органот на државната управа од соодветната област. Имено, работодавачот во стопанството, работното време требало да го определува и усогласува и со актите на органите на државната управа.

Тргувајќи од изнесените уставни и законски одредби, Судот оцени дека прашањето за работното време е дел од прашањата кои се однесуваат на работните односи што се уредуваат со закон и колективни договори и не може да биде препуштено да биде предмет на уредување на подзаконски акти кои се донесуваат од органите на државната управа, ниту за тоа има уставен и законски основ, бидејќи се дел од корпусот на права од работен однос кои не се предмет на уредување со акти надвор од закон и колективни договори. Имено, поаѓајќи од одредбата во членот 51 од Уставот дека прописите треба да се во согласност со Уставот и со закон, а во случајов оспорениот дел од членот 36 став 1 од Општиот колективен договор без законски основ го уредува предметното прашање се однесува како работодавачот во стопанството треба да го организира работното време во согласност со акт на орган на државната управа, покрај законот и колективниот договор, Судот утврди дека оспорениот дел од одредбата не е во согласност со членот 51 од Уставот.

Во Главата „Услови за работа на синдикатот“ од Општиот колективен договор за стопанството на Република Македонија, со членот 57 став 1 е уредено дека синдикалниот претставник има посебна заштита и не може да биде повикан на одговорност ниту доведен во неповолна положба, вклучувајќи го и престанокот на неговиот работен однос, освен во случај на извршување на кривично дело или предизвикување на поголема материјална штета кај работодавачот.

Судот оцени дека со оспорениот дел „извршување на кривично дело или“ од наведената одредба од Општиот колективен договор за стопанството на Република Македонија, се ограничува автоматски правото на работа со престанок на работниот однос на работникот кој е синдикален претставник, односно тој трпи одговорност, во случај кога станувало збор за евентуално извршување на кривично дело од страна на работникот, меѓутоа оваа формулација на оспорениот дел од одредбата, е непрецизна и нејасна и како таква не обезбедува правна сигурност на граѓаните што е елемент на уставниот принцип на владеењето на правото. Имено, во случајов се уредува одговорност или престанок на работниот однос на работникот кој е синдикален претставник и тоа автоматски по сила на одредбата од Договорот, меѓутоа овој начин на повикување на одговорност со престанок на работниот однос во услови на извршување на кривично дело на вработеното лице кое било синдикален претставник, без да биде определено дека мора да е утврдена одговорноста во спроведена судска постапка и правосилна пресуда за сторено кривично дело од страна на конкретното лице и судски изречена казна за тоа дело во врска со понатамошното вршење на работниот однос, ја прави одредбата од членот 51 став 1 во оспорениот дел од Договорот, уставно неоснована. Ова посебно поради тоа што Уставот, со одредбите од членот 13 став 1 и членот 14 став 1 ги утврдил двата принципа на казнено-правниот однос и тоа прво, дека лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука и второ, дека за извршено казниво дело на сторителот може да му се изрече казна што како таква е утврдена со закон или друг пропис. Имајќи ги предвид овие уставни одредби, како и содржината на оспорениот дел од членот 57 став 1 од Општиот колективен договор за стопанството на Република Македонија, во конкретниов случај станува збор за ограничување на правата на граѓаните од областа на работните односи, по сила на одредбата од Договорот а не врз основа на правосилна судска одлука, што не е допуштено и овој дел од одредбата не е во согласност со членот 8 став 1 алинеја 3, членот 13 став 1, членот 14 став 1 и членот 51 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.234/2009
30 јуни 2010 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

1799.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 30 јуни 2010 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за централно градско подрачје на Град Скопје „Мал Ринг“ Блок 1, Блок 4, Блок 5, Блок 6 и Блок 7, Општина Центар - Скопје број 07-200/2 од 29 јануари 2010 година, донесена од Советот на Општината и објавена во „Службен гласник на општина Центар“ бр. 1 од 1 февруари 2010 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Мирослав Грчев од Скопје, со Решение У.бр.43/2010 од 19 мај 2010 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот на Република Македонија и Законот за просторно и урбанистичко планирање.

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената одлука, според член 1, се донесува Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за централно градско подрачје на Град Скопје „Мал Ринг“ Блок 1, Блок 4, Блок 5, Блок 6 и Блок 7 Општина Центар – Скопје согласно Генералниот урбанистички план на Град Скопје („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 08/2002), Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр.51/05, 137/07 и 91/09), Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 78/06, 140/07 и 12/09) и Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови („Службен весник на РМ“ бр. 78/06).

Според членот 2 од Одлуката границата на планскиот опфат на Детален урбанистички план за централно градско подрачје на Град Скопје “Мал Ринг” Блок 1, Блок 4, Блок 5, Блок 6 и Блок 7 Општина Центар-Скопје е прикажана во графичките прилози и дефинирана помеѓу:

- На север булеварот Гоце Делчев
- На исток булевар Војвода Васил Ациларски
- На југ булеварот Даме Груев
- На исток булеварот Даме Груев и бул. ВМРО

Членот 3 од Одлуката содржи Документациона основа (Плански опфат и неговата околина), Графички дел и Планиран развој.

Во членот 4 од оваа одлука се дефинира што точно содржи, односно што е составен дел на Одлуката.

Според членот 5 од Одлуката изменување и дополнување на Детален урбанистички план за централно градско подрачје на Град Скопје “Мал Ринг” Блок 1, Блок 4, Блок 5, Блок 6 и Блок 7 Општина Центар – Скопје се заверува со печат на Општина Центар-Скопје и потпис на Претседателот на Советот на Општина Центар во седум примероци од кои:

- Еден се чува во архивата на Општина Центар;
- Еден се чува во Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина во Општина Центар - Скопје;
- Еден се доставува до надлежниот државен архив;
- Еден се доставува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот во електронски формат;
- Еден се доставува до Државниот завод за геодетски работи;
- Еден се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам;
- Седмиот примерок се изложува во Општина Центар-Скопје заради достапност на јавноста.

Согласно член 6 од Одлуката, Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина во Општина Центар во рок од 30 дена од донесувањето на Изменување и дополнување на Планот е должен да обезбеди картирање на планот на хамер или астралон. Картираните подлоги се предаваат на Државниот завод за геодетски работи на чување и користење.

Според членот 7, Одлуката за донесување на Изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за централно градско подрачје на Град Скопје „Мал Ринг” Блок 1, Блок 4, Блок 5, Блок 6 и Блок 7 Општина Центар – Скопје со сите нејзини делови се чува и за нејзина реализација се грижи Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина во Општина Центар – Скопје.

Членот 8 од Одлуката предвидува дека оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Центар - Скопје”.

5. Според член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот, покрај другите темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија е и уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштита и уредување на животната средина и на природата.

Според член 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2005, 137/2007 и 91/2009), со овој закон се уредуваат условите и начинот на системот на просторното и урбанистичкото планирање, видовите и содржината на плановите, изработувањето и постапката за донесување на плановите, спроведувањето на плановите и следењето на реализацијата на плановите, надзорот и други прашања од областа на просторното и урбанистичкото планирање.

Според член 7 од истиот закон, во зависност од просторот кој е предмет на планирањето се донесуваат следниве планови: 1) Просторен план на Република Македонија, и 2) Урбанистички планови: генерален урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистички план за село и урбанистички план вон населено место.

Според член 16 став 2 од Законот, заради поттикнување и забрзување на процесот на уредување на просторот преку изработување на урбанистички планови од членот 7 точка 2 на овој закон, Владата на Република Македонија, донесува годишна програма за изработување на урбанистичките планови од членовите 7 точка 2 и 11-а на овој закон и државната урбанистичка планска документација, на предлог на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, врз основа на доставени предлози од општината, општината на градот Скопје и градот Скопје.

Според член 16 став 3 од Законот, кој став е додаден со измените на Законот објавени во „Службен весник на Република Македонија“ бр.137/2007, за изработување на урбанистички планови од членот 7 точка 2 на овој закон и за урбанистичките проекти за остварување на инвестиции од значење за Републиката, Владата на Република Македонија донесува Програма за приоритетна изработка на урбанистички планови на предлог на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот и на предлог на единиците на локалната самоуправа и градот Скопје.

Според член 26 став 8 од Законот, кој став, исто така, е додаден со измените на Законот, објавени во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 137/2007, урбанистичките планови за кои Владата на Република Македонија донела одлука за приоритетна изработка на урбанистичките планови од членот 16 став 3 на овој закон, се донесуваат по скратена постапка во која урбанистичкиот план се изработува и донесува како предлог на план. На предлогот на планот се врши стручна ревизија согласно со членот 21 став 3 од овој закон и се спроведува стручна расправа согласно со член 23 од овој закон и јавна презентација и јавна анкета согласно со член 24 од овој закон. Јавната анкета трае 10 работни дена и се организира во рок од седум работни дена од изготвувањето на планската документација. Стручната расправа се одржува во рок од пет дена по извршената стручна ревизија, а извештајот од стручната расправа се изработува во рок од три дена по одржаната стручна расправа. Извештајот од јавната анкета се изработува во рок од пет работни дена по завршувањето на јавната анкета, а по извештајот на комисијата изработувачот на планот постапува во рок од седум работни дена. На предлогот на планот се бара согласност од надлежниот орган од членот 25 став 2 на овој закон, која се издава во рок од пет работни дена од поднесувањето на барањето од страна на носителот на планот. Предлогот на планот се донесува во рок од десет работни дена од приемот на согласноста.

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.91/2009 од 23 јули 2009 година) со член 10 од истиот, член 16 став 3 се брише, а со член 20 од Законот се брише членот 26 став 8.

Во членот 37 од Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/2009) со денот на влегувањето во сила на овој закон (30 јули 2009 година) одредбите од членот 16 став 3 и

одредбите од членот 26 ставови 7 и 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2005 и 137/2007) кои се однесуваат на постапката за приоритетна изработка на урбанистичките планови, ќе продолжат да се применуваат до 31 декември 2009 година.

Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2009 година, врз основа на член 16 ставови 3, 4 и 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2005 и 137/2007) донела Програма за дополнување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистичките планови за 2009 година, број 19-5748/1, со која во Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.19/2009, 33/2009, 54/2009, 80/2009 и 96/2009) во точката 1 во потточка 1.17, се додава нова потточка 1.18, која гласи: „Изработка на Деталниот урбанистички план „Мал Ринг“ - планот ќе го изработува општина Центар и изработката на планот ќе се финансира од Буџетот на општина Центар“.

Врз основа на наведената Програма на Владата, општина Центар започнува постапка за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за централно градско подрачје на Град Скопје „Мал Ринг“ Блок 1, Блок 4, Блок 5, Блок 6 и Блок 7 која се води по скратена постапка, во која урбанистичкиот план се изработува и донесува како предлог на план.

Според член 28 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, измени и дополнувања на плановите и делови од плановите од членот 7 на овој закон се вршат по истата постапка пропишана за нивно донесување.

Во членот 80 од Законот е предвидено дека постапката за донесување на урбанистичките планови започната пред денот на примената на овој закон ќе продолжи според одредбите на законот кој бил во сила на денот на нивното отпочнување, доколку урбанистичкиот план ја поминал фазата на стручна расправа или фазата на јавна анкета и јавна презентација.

Во членот 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.91/2009) е предвидено дека постапката за донесување на урбанистички планови од членот 7 точка 2 на овој закон и урбанистичките проекти од членот 50 ставови 3 и 4, започнати пред влегување во сила на овој закон, ќе продолжат согласно со одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2005 и 137/2007).

Од анализата на наведената законска регулатива, а во корелација со наводите во иницијативата, според Судот, оспорената одлука не е донесена во постапка која е предвидена во Законот за просторно и урбанистичко планирање. Ова од причина што, постапката за изменување и дополнување на оспорениот план, како дел од Програмата на Владата на Република Македонија за приоритетна изработка на урбанистичкиот план започнала во декември 2009 година, кога се уште биле во сила и се применувале одредбите на член 16 став 3 и член 26 ставови 7 и 8 од Законот за просторно и урба-

нистичко планирање, кои се однесувале на постапката за приоритетна изработка на урбанистичките планови. Меѓутоа, имајќи го во вид фактот дека согласно измените на Законот од месец јули 2009 година одредбите на член 16 став 3 и член 26 ставови 7 и 8 од Законот што се однесуваат на скратената постапка, по 31 декември 2009 година престанале да важат, како и фактот дека започнатата постапка за изменување на урбанистичкиот план не ја поминала фазата на јавна анкета и јавна презентација, како што предвидува членот 80 од Законот, Судот оцени дека постапката за донесување на планот, воедно и донесувањето на оспорената одлука не можела да продолжи според одредбите од Законот што престанале да важат.

Видно од решението донесено од Градоначалникот на Општина Центар, бр.68-3770/1 од 23 декември 2009 година, јавната презентација се одржала во просториите на Урбана заедница „Мирче Ацев“ на ден 24 декември 2009 година во 10.00 часот, а јавната анкета траела 10 работни дена од денот на објавувањето на соопштението, односно од 24 декември 2009 година до 10 јануари 2010 година. Оттука, со сигурност се утврди дека постапката за измените и дополнувањата на оспорениот Детален урбанистички план не ја поминала фазата на јавната анкета до 31 декември 2009 година, поради што истата требало да продолжи согласно одредбите предвидени во измените и дополнувањата на Законот за просторно и урбанистичко планирање објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/2009 со кои повеќе не постојат законски услови за изработување и донесување на Деталниот урбанистички план по Програмата на Владата на Република Македонија за приоритетна изработка на урбанистички планови, од членот 16 став 3, односно негово донесување по скратена постапка како предлог на план. Оттука, јасно произлегува дека измените и дополнувањата на оспорениот план требало да се донесат во редовна постапка пропишана за негово донесување, како што пропишува членот 22 став 1 од Законот плановите од членот 7 на овој Закон да се изработуваат во две фази, односно како нацрт на план и предлог на план.

Од причина што при донесување на оспорената одлука доносителот на актот не ги испочитувал сите фази на изработување и донесување на планот, односно не е во целост запазена постапката за донесување на истиот, која постапка е предвидена во Законот за просторно и урбанистичко планирање, Судот оцени дека истата не е во согласност со Уставот на Република Македонија и Законот за просторно и урбанистичко планирање.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спиоровски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.43/2010
30 јуни 2010 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ**1800.**

Врз основа на член 44 став 5 и член 48 став 1 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04 и 81/08), ја приложуваме следната

Л И С Т А
НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ 2010 – ЈУНИ 2010 ГОДИНА

Ред. Бр.	Име и презиме на категоризираниот спортист	Стектата спортска категорија	Остварен резултат на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државни првенства
1.	Дејан Богданов	Спортист од меѓународна категорија	Борење слободен стил - за освоено 5 ^{то} место во категоријата до 84кг., на ЕП за сениори, во Баку-Азербејџан, одржано од 11-15.04.2010 година
2.	Дејан Митров	Спортист од меѓународна категорија	Борење слободен стил - за освоено 7 ^{мо} место во категоријата до 66кг., на ЕП за сениори, во Баку-Азербејџан, одржано од 11-15.04.2010 година
3.	Огнен Груевски	Спортист од светска категорија	Карате - за освоено 3 ^{то} место во дисциплината борби, категорија до 84кг., на Еп за сениори, во Атина-Грција, одржано од 07-09.05.2010 година

Бр. 08-1800/2
 30 јуни 2010 година
 Скопје

Директор,
 дипл. правник **Диме Спасов**, с.р.

1801.

Врз основа на член 44 став 5 и член 48 став 1 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04 и 81/08), ја приложуваме следната

Л И С Т А
НА СТРУЧНИ ЛИЦА И ТРЕНЕРИ КОИ УЧЕСТВУВАЛЕ ВО РАБОТАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА
СПОРТСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ред. Бр.	Име и презиме на стручни лица-трениери	Стектата спортска категорија	Остварен резултат на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државни првенства
1.	Страшо Глигоров	Тренер и селектор на македонската репрезентација во борење	За учество и пласман на македонската репрезентација во борење на ЕП за сениори, во Баку-Азербејџан, одржано од 11-15.04.2010 година
2.	Мирче Јанушевски и Бошко Заборски	Тренер и селектор на македонската репрезентација во карате	За учество и пласман на македонската репрезентација во карате на ЕП за сениори, во Атина-Грција, одржано од 07-09.05.2010 година

Бр. 08-1800/3
 30 јуни 2010 година
 Скопје

Директор,
 дипл. правник **Диме Спасов**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

1802.

Врз основа на член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Флинт Груп Шведска АБ (Flint Group Sweden AB), преку полномошник Адвокатско друштво Поленак од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 29.03.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Флинт Груп Шведска АБ (Flint Group Sweden AB), со седиште на Бокс 1003, 231 25 Трелеборг, Шведска (Box 1003, 231 25 Trelleborg, Sweden) и Торда Холдинг АБ (Torda Holding AB), со седиште на Бокс 33, 221 00 Лунд, Шведска (Box 33, 221 00 Lund, Sweden), по основ на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30 000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 84017903161, приходна шифра и програма 72231300.

Бр. 08-3
29 март 2010 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

1803.

Врз основа на член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07) а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Централна Кооперативна Банка АД Софија, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 29.03.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Централна Кооперативна Банка АД Софија, со седиште на ул. „Георги Сава Раковски“ бр. 103, Софија, Република Бугарија и Статер Банка АД Куманово, со седиште на

плоштад Нова Југославија бб, Куманово, Република Македонија, по основ на стекнување на 339178 обични акции односно 100 % од вкупниот број на обични акции со право на глас во Статер Банка АД Куманово, од страна на Централна Кооперативна Банка АД Софија, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на РМ“ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 722-31300 и при подигнување на решението да достави доказ за извршена уплата на административните такси.

Бр. 08-6
29 март 2010 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

1804.

Врз основа на член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од АББ д.о.о. за Трговија, Иженеринг и Услуги Загреб, преку полномошник Адвокатско друштво Поленак од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 04.05.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу АББ д.о.о. за Трговија, Иженеринг и Услуги Хрватска со регистрирано седиште на ул. „Града Вуковара“ бр. 284, Загреб, Хрватска, членка на АББ Групацијата со регистрирано седиште на Афолтернштрасе (Affolternstrasse) 44, 8050, Цирих, Швајцарија и Ексор Информатички Инженеринг д.о.о. Загреб, со регистрирано седиште на ул. „Бани“ бр. 73, Загреб, Хрватска, по основ на купопродажба на имот, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000-0063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Бр. 08-8

4 мај 2010 година
Скопје

Претседател,

Чедомир Краљевски, с.р.

1805.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07), постапувајќи во постапката поведена по службена должност против Сојуз на возачи на Македонија, застапуван од секретар од в.д. секретар Снежана Бошевска, Здружение на возачи „Сотир Наумовски“, Битола застапувано од секретар Снежана Бошевска, Здружение на возачи Берово застапувано од секретар Митко Бубевски, Здружение на возачи Валандово застапувано од секретар Ристо Невеселов, Здружение на возачи Велес, застапувано од претседател Димче Петров, Здружение на возачи Гостивар застапувано од секретар Атанас Дукоски, Здружение на возачи Гевгелија застапувано од секретар Крсте Вртов, Здружение на возачи – Дебар застапувано од секретар Кадри Селаудин, Здружение на возачи Делчево застапувано од секретар Коста Пантовиќ, Здружение на возачи Демир Хисар застапувано од секретар Вангел Петровски, Здружение на возачи Куманово застапувано од секретар Будимир Доцевски, Здружение на возачи Кочани застапувано од секретар Јорданчо Атанасов, Здружение на возачи Кавадарци застапувано од секретар Стојанче Јованов, Здружение на возачи Кичево застапувано од секретар Милош Милошоски, Здружение на возачи Кратово застапувано од секретар Петко Михајловски, Здружение на возачи Крива Паланка застапувано од секретар Јосип Павловски, Здружение на возачи Охрид застапувано од секретар Здравко Милошевски, Здружение на возачи Неготино, застапувано од секретар Јанаке Витановски, Здружение на возачи Прилеп застапувано од секретар Благоја Бошкоски, Здружение на возачи Радовиш, застапувано од секретар Ване Ѓеоргиевски, Здружение на возачи Ресен застапувано од секретар Данче Павлевски, Здружение на возачи Струга застапувано од секретар Виктор Којчевски, Здружение на возачи – Струмица застапувано од секретар Благој Тасев, Здружение на возачи Свети Николе застапувано од секретар Лазо Панев, Здружение на возачи Скопје застапувано од секретар Тони Атана-

совски, Здружение на возачи Тетово застапувано од секретар Јордан Силаноски и Здружение на возачи Штип застапувано од секретар Љупчо Радев, заради утврдување на постоење на забранета одлука на здружение на претпријатија чија цел е спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата на пазарот за обезбедување на услугата технички преглед на моторни и приклучни возила на територијата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 04.05.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека
Сојуз на возачи на Македонија, бул. „Св. Климент Охридски“ бр. 58-б, Скопје,
Здружение на возачи „Сотир Наумовски,, Битола ул. „Иво Лола Рибар“ бб, Битола,
Здружение на возачи Берово ул. „Струмички паг“ бб, Берово,
Здружение на возачи Валандово, ул. „Првомајска“ бб, Валандово,
Здружение на возачи Велес, ул. „Моша Пијаде“ бр. 13, Велес,
Здружение на возачи Гостивар ул. „Борис Кидрич“ бб, Гостивар,
Здружение на возачи Гевгелија ул. „7 Ноември“ бб, Гевгелија,
Здружение на возачи – Дебар, ул. „Анастасије Илиќ“ бб, Дебар,
Здружение на возачи Делчево, бул. „Македонија“ бб, Делчево,
Здружение на возачи Демир Хисар, „Битолска“ бб, Демир Хисар,
Здружение на возачи Куманово ул. „Железничка станица“ бр.4, Куманово,
Здружение на возачи Кочани, ул. „29 Ноември“ бр.111 Кочани,
Здружение на возачи Кавадарци ул. „Шишка“ бб, Кавадарци,
Здружение на возачи Кичево ул. „Магистрален паг“ бр.16, Кичево,
Здружение на возачи Кратово, Нова станица за технички преглед бб, Кратово,
Здружение на возачи Крива Паланка, „Маршал Тито“ бб, Крива Паланка,
Здружение на возачи Охрид ул. „15 Корпус“ бр.292, Охрид,
Здружение на возачи Неготино, ул. „Индустриска“ бб, Неготино,
Здружение на возачи Прилеп ул. „Александар Македонски“ бб, Прилеп,
Здружение на возачи Радовиш, ул. „Маршал Тито“ бр 1, Радовиш,
Здружение на возачи Ресен ул. „Корчуланска“ бр.76, Ресен,

Здружение на возачи Струга ул. „Босна Путеви“ бб., Струга,

Здружение на возачи – Струмица, ул. „Климент Охридски“ бр.47 Струмица,

Здружение на возачи Свети Николе ул. „Кумановска“ бр.67, Свети Николе,

Здружение на возачи Скопје, бул. „Св. Климент Охридски“ бр.58-б, Скопје,

Здружение на возачи Тетово ул. „Љупчо Божиновски-Пиш“ бб, Тетово и

Здружение на возачи Штип, ул. „Железничка“ бр. 4, Штип

сториле повреда од член 7 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата, на начин што преку одредбата од членот 24 став 1 алинеа 15 од Статутот на Сојузот на возачи на Македонија бр.01-48/1 од 28.02.2002 година во која е утврдено дека Извршниот одбор како орган на Сојузот на возачи на Македонија донесува одлуки за висината на цената на технички преглед и преку одлуките за висината на цената за вршење на технички преглед на моторните и приклучни возила: Одлука бр. 02-95/2 од 26.07.2005 година и Одлука бр. 02-96/6 од 11.07.2006, директно ги фиксирале продажните цени на услугата – технички преглед на моторни и приклучни возила, со цел спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата на пазарот за обезбедување на услугата - технички преглед на моторни и приклучни возила на територијата на Република Македонија, што согласно член 7 став 1 од Законот за заштита на конкуренцијата е забрането.

2. Времетраење на повредата од точка 1):

- Здружението на возачи Прилеп учествувало во повредата од точка 1) во периодот од 25.01.2005 година до 01.10.2008 година;

- Здружението на возачи Скопје учествувало во повредата од точка 1) во периодот од 25.01.2005 година до 01.11.2008 година;

- Здружението на возачи Кочани учествувало во повредата од точка 1) во периодот од 25.01.2005 година до 23.02.2010 година;

- Здружението на возачи Кичево учествувало во повредата од точка 1) во периодот од 25.01.2005 година до 01.03.2010 година;

- Здружението на возачи Велес и Здружението на возачи Свети Николе учествувале во повредата од точка 1) во периодот од 25.01.2005 година до 01.03.2010 година;

- Здружението на возачи Битола и Здружението на возачи Демир Хисар учествувале во повредата од точка 1) во периодот од 26.07.2005 година до 10.03.2010 година;

- Здружението на возачи Валандово, Здружението на возачи Гостивар, Здружението на возачи Куманово и Здружението на возачи Тетово учествувале во повредата од точка 1) во периодот од 25.01.2005 година до 15.03.2010 година;

-Здружението на возачи Кратово учествувало во повредата од точка 1) во периодот од 25.01.2005 година до 23.03.2010 година и

- Сојузот на возачи на Македонија, Здружението на возачи Берово, Здружението на возачи Гевгелија, Здружението на возачи – Дебар, Здружението на возачи Делчево, Здружението на возачи Кавадарци, Здружението на возачи Крива Паланка, Здружението на возачи Охрид, Здружението на возачи Неготино, Здружението на возачи Радовиш, Здружението на возачи Ресен, Здружението на возачи Струга, Здружението на возачи Струмица и Здружението на возачи Штип учествувале во повредата од точка 1) во периодот од 25.01.2005 година до денот на донесување на ова решение.

3. Се забранува понатамошна примена на одредбата од членот 24 став 1 алинеа 15 од Статутот на Сојузот на возачи на Македонија бр.01-48/1 од 28.02.2002 година и Одлуката за висината на цената за вршење на технички преглед на моторните и приклучни возила бр. 02-96/6 од 11.07.2006 година;

4. Му се наложува на Сојузот на возачи на Македонија да ја избрише одредбата од членот 24 став 1 алинеа 15 од Статутот на Сојузот на возачи на Македонија бр.01-48/1 од 28.02.2002 година во рок од 30 дена од правосилноста на ова решение и да го достави изменетиот Статут до Комисијата за заштита на конкуренцијата во рок од 8 дена од денот на извршената измена.

5. Му се наложува на Здружението на возачи Берово, Здружението на возачи Гевгелија, Здружението на возачи – Дебар, Здружението на возачи Делчево, Здружението на возачи Кавадарци, Здружението на возачи Крива Паланка, Здружението на возачи Охрид, Здружението на возачи Неготино, Здружението на возачи Радовиш, Здружението на возачи Ресен, Здружението на возачи Струга, Здружението на возачи Струмица и Здружението на возачи Штип, самостојно да утврдат цени за вршење на технички преглед на моторните и приклучни возила, врз основа на трошковен принцип, во рок од 30 дена од правосилноста на ова решение и истите да ги достават до Комисијата за заштита на конкуренцијата во рок од 8 дена од денот на нивното утврдување.

6. Непостапувањето по точка 3), 4) и 5) од диспозитивот на ова решение претставува прекршок согласно член 47 став (1) точка 3) од Законот за заштита на конкуренцијата.

08-93/46
4 мај 2010 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ**1806.**

Врз основа на член 52 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06 и 89/08), Управата за семе и саден материјал во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го објавува запишувањето на сорти на земјоделски растенија во

НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА

Во Национална сортна листа се запишуваат следните сорти:

Вид на растение	Ознака на сортата	Година на воведување на сортата	Фирма односно име и адреса на одржувачот на сортата, односно застапникот
Б. ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА			
Б.12. <i>Nicotina Tabacum</i> L – Тутун	П 18-50/4	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Прилеп 112-2/1	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Прилеп 146-3/2	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Прилеп 146-7/1	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Прилеп-26	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Прилеп НС-75	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Прилеп 90	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Јака 10-7/1	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Џебел А 42/3	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Прилеп 333	2010	Тутунски комбинат А.Д. Прилеп ул. „Маркова“ бр.101 Прилеп
	Прилеп Басма-82	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Прилеп 15-Басма М-58	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Прилеп 80 Сик розета М-67	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп

	П – 501 – 7/123	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Прилеп НС 72 Басма-43	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	П – 532-7/116	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Ориент Пела + 100-1	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Јака Сам-168	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Ориент Пела + 100-2	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Ориент Пела + 100-3	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	О. Златоврв	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Вирцинија Пел- 283	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Пелагонец	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Берлеј Пел ББ 295	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Басмак МК-1	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Басмак МК-2	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Басмак МБ-2	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Басмак МБ-3	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Басмак МС-8/1	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп
	Басмак МС-9/3	2010	Научен Институт за Тутун - Прилеп, ул. „Кичевска“ б.б. Прилеп

Бр. 18-99/1
29 март 2010 година
Скопје

Директор,
м-р **Менсур Камбери**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1807.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.63/06, 36/07 и 106/08) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 94/2005 и 43/2010), постапувајќи по Барањето на Акционерското друштво за промет со нафта и нафтени деривати Макпетрол – Скопје, за промена на продажната цена на природен гас во третиот квартал од 2010 година, на седницата одржана на 16 јули 2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТРЕТИОТ КВАРТАЛ ОД 2010 ГОДИНА

Член 1

На Акционерското друштво за промет со нафта и нафтени деривати Макпетрол – Скопје, како вршител на енергетските дејности Трговија со природен гас и Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, продажната цена на природниот гас за третиот квартал од 2010 година, се утврдува да изнесува 22,8860 ден/м³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката на природниот гас (набавната цена се состои од увозна цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) во износ од 22,7779 ден/м³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас во износ од 0,1081 ден/м³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во износ од 1,3460 ден/м³, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучен на системот за пренос на природен гас.

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 3 на овој член, во третиот квартал од 2010 година во кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 24,2320 ден/м³.

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за третиот квартал од 2010 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 4,3618 ден/м³.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став 4 и 5 на овој член, во третиот квартал од 2010 година изнесува 28,5938 ден/м³.

Член 2

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс на САД доларот од 49,7500 денари за еден САД долар, за месец јуни од претходниот квартал, согласно заклучницата за купопродажба на девизи.

Член 3

Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Уп1 Бр. 08-30
16 јули 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1808.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08 и 92/09), Министерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни 2010 година, во однос на месец мај 2010 година, е висока за 0,2 %.

2. Правото на пораст на платите за месец јуни 2010 година, во однос на месец мај 2010 година, за работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија изнесува 0,1%.

Министер,
Цељал Бајрами, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010094